

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО



ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	28.12.2012 БРОЈ 44	ПРИМЕРОКОТ Е БЕСПЛАТЕН
---------------------	-----------------------	------------------------

СОДРЖИНА

стр.

ЗАКЛУЧОК за објавување на Буџетски календар за 2013 година на Општина Берово.....	3
БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2013 година на Општина Берово.....	3
ЗАКЛУЧОК за објавување на Заклучок за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година.....	4
ЗАКЛУЧОК за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година.....	4
БУЏЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО за 2013 година.....	5
ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година.....	63
ОДЛУКА за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година.....	63
ЗАКЛУЧОК за објавување на Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2013 година.....	66
ПРОГРАМА за работа на Советот на Општина Берово за 2013 година.....	66
ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за престанување на важноста на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот.....	73
ОДЛУКА за престанување на важноста на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот.....	73
ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за грејната 2012-2013 година.....	74
ОДЛУКА за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за грејната 2012-2013 година.....	74
ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-Штала за чување на добиток на КП 5924 КО Владимирово во Општина Берово.....	75
ОДЛУКА за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-Штала за чување на добиток на КП 5924 КО Владимирово во Општина Берово на Ванчо Лошански.....	75
ЗАКЛУЧОК за објавување на Заклучок за изменување на Заклучокот за одобрување на План на Програми за развој за 2013 година на Општина Берово.....	76
ЗАКЛУЧОК за изменување на Заклучокот за одобрување на План на Програми за развој за 2013 година на Општина Берово.....	76
ЗАКЛУЧОК за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2013 година.....	76
ПРОГРАМА за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2013 година.....	77
ЗАКЛУЧОК за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2013 година.....	86
ПРОГРАМА за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2013 година.....	86

З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на подрачјето за Општина Берово за 2013 година.....	88
П Р О Г Р А М А за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на подрачјето за Општина Берово за 2013 година.....	88
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2013 година.....	90
П Р О Г Р А М А за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2013 година.....	90
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2013 година.....	93
П Р О Г Р А М А за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2013 година.....	93
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2013 година.....	96
П Р О Г Р А М А за комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2013 година.....	97
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за 2013 година.....	98
П Р О Г Р А М А за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за 2013 година.....	98
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2013 година.....	102
П Р О Г Р А М А за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2013 година.....	102
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за активностите на Општина Берово за 2013 година во областа на локален развој и меѓународна соработка	117
П Р О Г Р А М А за активностите на Општина Берово за 2013 година во областа на локален развој и меѓународна соработка.....	117
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за социјална заштита на Општина Берово за 2013 година.....	119
П Р О Г Р А М А за социјална заштита на Општина Берово за 2013 година.....	119
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2013 година.....	126
П Р О Г Р А М А за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2013 година.....	126
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2013 година.....	129
П Р О Г Р А М А за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2013 година.....	129
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2013 година.....	131
П Р О Г Р А М А за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2013 година.....	131
З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година.....	132
З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година.....	132
З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2013 година.....	133
З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2013 година.....	133
З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово за 2013 година.....	134
З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово за 2013 година.....	134
З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Здравко Паговски.....	134
Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Здравко Паговски.....	135
З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Невена Тренчовска.....	135

РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Невена Тренчовска.....	135
ЗАКЛУЧОК за објавување на Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година	136
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Национално здружение на приватни шуми-Берово.....	136
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Даниела Маџовска.....	137
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Ленка Данилова.....	138
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Глигор Преметарски.....	138
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Здравко Паговски.....	138
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на ОСУ Ацо Русковски Берово.....	139
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на ФК Малеш 1919 Берово.....	139
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Илчо Поповски.....	140
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Кошаркарски клуб АС Берово.....	140
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Ракометна школа Малеш Берово.....	141
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Национално здружение на приватни шуми Берово.....	141
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Невена Тренчовска.....	142
РЕШЕНИЕ за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Фабијан Дестановски.....	142

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК за објавување на Буџетски календар за 2013 година на Општина Берово

Се објавува Буџетски календар за 2013 година на Општина Берово, бр.07-2518/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/1
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/04 и 96/04 ,67/07 и 156/09), Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 26.12.2012 година донесе :

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2013 година

ДАТУМ	АКТИВНОСТ
Декември Јануари	Советот на општината го донесува буџетскиот календар
Април	Министерството за финансии доставува до Владата на Република Македонија Фискална стратегија на РМ за наредните три години
Април	Советот на општината ја разгледува фискалната стратегија на општината за

	следната година.
Април- Мај	Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение за потребните средства до општинските буџетски корисници
Јуни	Општинските буџетски корисници ги доставуваат предлог –пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позиции
Јули – Август	Одделот за буџет врши преговарање и анализирање на доставените предлог-пресметки и ги одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог-буџет
Август	Градоначалникот ги разгледува новите барања и предлози и по нив одлучува и дава насоки
30 Септември	Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки за изготвување на Предлог-буџетот за наредната година
Октомври	Градоначалникот го разгледува и одобрува Предлог-буџетот подготвен од страна на финансискиот оддел на општината
20 октомври	Градоначалникот доставува предлог-план на програми за развој;
Ноември	- Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината - Се објавува содржината на Предлог-буџетот и се дава достапност на јавноста - Се одржуваат јавни расправи и форуми: - Одобрување на предлог-планот на програмите за развој
15 ноември	
Декември	Градоначалникот го доставува конечниот Предлог-буџет до Советот
Декември	Телата на Советот на општината водат расправа по доставениот Предлог-буџет
Крај на Декември	Седница на Советот на општината за донесување на буџетот за наредната буџетска година
Јануари	Почеток на новата буџетска година

Бр. 07-2518/1
26.12.2012 г.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за донесување на
Буџетот на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Заклучок за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2519/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/2
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 4 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година

1. Советот на Општина Берово го донесе Буџетот на Општина Берово за 2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2519/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на Општина **БЕРОВО** на **43** седница одржана на **26.12.2012** година, донесе :

Б У Џ Е Т
на Општина **БЕРОВО** за **2013** година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општината **БЕРОВО** за **2013** година се состои од :

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ	208.102.670
Даночни приходи	23.284.586
Неданочни приходи	9.350.000
Капитални приходи	3.850.000
Приходи од дотации	115.646.000
Трансфери	23.822.064
Приходи од донаци	32.150.020
II. ВКУПНИ РАСХОДИ	232.151.573
Од утврдени намени	231.801.573
Резерви	350.000
III. - Д Е Ф И Ц И Т	-24.048.903
IV. ФИНАНСИРАЊЕ	24.048.903
Прилив	24.048.903
Домашни приливи	24.048.903
Приливи од странски заем	0
Одлив	0
Отплата на главница	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува :

Биланс на приходи на ниво на ставки

Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	БУѢТ 2013					ВКУПНИ Приходи
				Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	170.420.206	23.443.000	23.284.586	0	0	0	0	23.284.586
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	170.420.206	1.180.000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
713	Данок на имот	0	7.430.000	6.752.486	0	0	0	0	6.752.486
717	Данок на специфични услуги	0	13.153.000	15.262.000	0	0	0	0	15.262.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0	1.680.000	120.100	0	0	0	0	120.100
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0	9.465.000	1.775.000	7.575.000	0	0	0	9.350.000
722	Глоби, судски и административни такси	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
723	Такси и надоместоци	0	7.910.000	25.000	7.575.000	0	0	0	7.600.000
724	Други владини услуги	0	25.000	20.000	0	0	0	0	20.000
725	Други недајночни приходи	0	1.180.000	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	0	7.950.000	3.850.000	0	0	0	0	3.850.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	0	7.950.000	3.850.000	0	0	0	0	3.850.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	153.713.870	23.822.064	0	115.646.000	32.150.020	0	171.618.084
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	149.164.336	23.822.064	0	115.646.000	0	0	139.468.064
742	Донации од странство	0	14.549.534	0	0	0	32.150.020	0	32.150.020
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	24.048.903	24.048.903
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	24.048.903	24.048.903

БЕРОВО

1

Биланс на расходи на ниво на ставки

Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У ѐ Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ										
				Буџет	Расходи од саморин. активности	Расходи од Дотации	Расходи од Донации	Расходи од кредити											
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ																			
401	Основни плати	109.518.090	16.024.240	0	94.087.816	0	0	0	0	110.112.056									
		78.634.786	10.706.975	0	68.511.808	0	0	0	0	79.218.783									
402	Придоноси за социјално осигурување	29.498.304	3.877.265	0	25.576.008	0	0	0	0	29.453.273									
404	Надоместоци	1.385.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	1.440.000									
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ																			
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000									
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000									
		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000									
42 СТОКИ И УСЛУГИ																			
420	Патни и дневни расходи	49.940.551	16.898.870	7.175.000	20.303.184	2.594.983	0	0	0	46.972.037									
		833.950	520.000	115.000	120.000	97.785	0	0	0	852.785									
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.179.188	7.331.000	550.000	10.595.346	55.350	0	0	0	18.531.596									
423	Материјали и ситен инвентар	7.751.222	921.670	4.495.000	1.320.000	539.917	0	0	0	7.276.587									
424	Поправки и тековно одржување	6.028.210	3.774.000	441.000	1.563.000	0	0	0	0	5.878.000									
425	Договорни услуги	12.203.997	2.962.200	1.178.000	6.175.000	807.292	0	0	0	11.122.492									
426	Други тековни расходи	2.639.994	1.390.000	396.000	429.838	86.346	0	0	0	2.302.184									
427	Привремени вработувања	304.000	0	0	0	1.008.293	0	0	0	1.008.293									
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА																			
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000									
		0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000									
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ																			
461	Субвенции за јавни претпријатија	9.513.262	6.790.540	50.000	405.000	13.282.664	0	0	0	20.528.204									
		600.000	0	0	0	0	0	0	0	0									
463	Трансфери до невладини организации	350.000	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000									
464	Разни трансфери	8.563.262	6.180.540	50.000	405.000	13.282.664	0	0	0	19.918.204									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ																			
480	Купување на опрема и машини	35.299.957	12.068.000	350.000	850.000	16.272.373	24.048.903	0	0	53.589.276									
		2.790.852	180.000	200.000	550.000	512.689	0	0	0	1.442.689									
481	Градежни објекти	7.879.747	0	0	0	8.415.698	0	0	0	8.415.698									

БЕРОВО

1

Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013						ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482	Други градежни објекти		22.959.362	9.150.000	0	0	6.150.000	24.048.903	39.348.903	
483	Купување на мебел		1.269.886	0	150.000	300.000	1.193.986	0	1.643.986	
485	Вложувања и нефинансиски средства		400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
486	Купување на возила		0	1.538.000	0	0	0	0	1.538.000	

БЕРОВО

2

Биланс на приходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2014					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		23.750.278	0	0	0	0	23.750.278
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		1.173.000	0	0	0	0	1.173.000
711111 Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондските основани со закон		510.000	0	0	0	0	510.000
711112 Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатја, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот		510.000	0	0	0	0	510.000
711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчишка дејност		51.000	0	0	0	0	51.000
711139 Данок на доход на приходи од занаетчишка дејност според патушално утврден нето приход		102.000	0	0	0	0	102.000
713 ДАНОЦИ НА ИМОТ		6.887.536	0	0	0	0	6.887.536
713111 Данок на имот		2.811.353	0	0	0	0	2.811.353
713113 Данок на имот од правни лица		577.583	0	0	0	0	577.583
713211 Данок на наследство и подарок		357.000	0	0	0	0	357.000
713311 Данок на промет на недвижности		3.060.000	0	0	0	0	3.060.000
713512 Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот		81.600	0	0	0	0	81.600
717 ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ		15.567.240	0	0	0	0	15.567.240
717111 Комунална такса за припремен престој		408.000	0	0	0	0	408.000
717112 Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторја		2.450.840	0	0	0	0	2.450.840
717115 Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата		357.000	0	0	0	0	357.000
717116 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление		8.670.000	0	0	0	0	8.670.000
717131 Комунална такса за користење на просторот пред деловни просторни за вршење на дејност		408.000	0	0	0	0	408.000
717132 Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места		102.000	0	0	0	0	102.000
717133 Комунална такса за користење музика во јавните локала		30.600	0	0	0	0	30.600
717135 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градежте и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност		30.600	0	0	0	0	30.600
717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште		3.060.000	0	0	0	0	3.060.000
717140 Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС		10.200	0	0	0	0	10.200
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност		122.502	0	0	0	0	122.502

БЕРОВО

1

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Приходи од Преходи	
718117	Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во нокен бар, кабаро, дискотек и клубови на отворен простор	102.000	0	0	0	0	0	102.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно граѓот Скопје	20.400	0	0	0	0	0	20.400
718140	Надомест за одржување на јавна чистота	102	0	0	0	0	0	102
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		1.810.500	7.726.500	0	0	0	0	9.537.000
722 Глоби, судски и административни такси		357.000	0	0	0	0	0	357.000
722315	Административни такси кои се плаќаат за спомога и дејствијата кај органите на општината	357.000	0	0	0	0	0	357.000
723 Такси и надоместоци		25.500	7.726.500	0	0	0	0	7.752.000
723011	Такси за диплома и сертификат	0	25.500	0	0	0	0	25.500
723012	Такси за запишување	0	86.700	0	0	0	0	86.700
723013	Такса за испити	0	418.200	0	0	0	0	418.200
723111	Целодневна и претшколска грижа	0	3.672.000	0	0	0	0	3.672.000
723119	Други помошни активности во образованието	0	2.977.380	0	0	0	0	2.977.380
723411	Членовини во институции во областа на културата	0	51.000	0	0	0	0	51.000
723911	Закупнина од објекти	0	495.720	0	0	0	0	495.720
723913	Закупнина од опрема	25.500	0	0	0	0	0	25.500
724 Други владини услуги		20.400	0	0	0	0	0	20.400
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	20.400	0	0	0	0	0	20.400
724125	Приходи од тендери (Јавни нарачки)	10.200	0	0	0	0	0	10.200
725 Други неданочни приходи		1.407.600	0	0	0	0	0	1.407.600
725929	Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила	51.000	0	0	0	0	0	51.000
725930	Приходи на органите на управата	30.600	0	0	0	0	0	30.600
725939	Останати неданочни приходи	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000
725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила	306.000	0	0	0	0	0	306.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		3.927.000	0	0	0	0	0	3.927.000
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		3.927.000	0	0	0	0	0	3.927.000
733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија	2.040.000	0	0	0	0	0	2.040.000
733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	102.000	0	0	0	0	0	102.000
733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)	765.000	0	0	0	0	0	765.000
733144	Надомест за утврдување на правен статус на бестравно изградени објекти	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ		24.298.505	0	117.958.920	32.793.020	0	0	175.050.446
741	Трансфери од други нивоа на власт	24.298.505	0	117.958.920	32.793.020	0	0	175.050.446

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	51.000	0	0	0	0	51.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	3.105.812	0	0	0	0	3.105.812
741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	18.081.693	0	0	0	0	18.081.693
741119	Налеска дотација на општината од пожарникарство	0	0	5.868.060	0	0	5.868.060
741120	Блок дотации на општината по одделни намени	0	0	112.090.860	0	0	112.090.860
741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	3.060.000	0	0	0	0	3.060.000
742	Донации од странство	0	0	0	32.793.020	0	32.793.020
742114	Приходи од Европската унија	0	0	0	17.542.194	0	17.542.194
742115	Приходи од европските држави	0	0	0	14.879.771	0	14.879.771
742119	Други општи и тековни донации	0	0	0	371.056	0	371.056
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0
754111	Други домашни задолжувања	0	0	0	0	0	0

БЕРОВО

Биланс на расходи на ниво на потставка

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	0	
		16.344.725	0	95.989.572	0	0		
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ								
401	Основни плати	10.921.115	0	69.892.044	0	0	80.803.159	
401110	Основни плати - функционери	693.600	0	0	0	0	693.600	
401120	Основни плати - државни службеници	8.484.085	0	0	0	0	8.484.085	
401130	Основни плати - други вработени	693.837	0	64.118.028	0	0	64.811.865	
401210	Плата за прекувремена работа	16.868	0	91.800	0	0	108.668	
401220	Плата за време на празници	30.121	0	417.180	0	0	447.301	
401230	Плата за работа во ноќна смена	24.096	0	474.300	0	0	498.396	
401290	Други дотации на плата	13.256	0	165.240	0	0	178.496	
401310	Персонален данок на доход од плата	740.853	0	4.615.496	0	0	5.356.348	
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	224.400	0	0	0	0	224.400	
402	Придонеси за социјално осигурување	3.954.610	0	26.087.528	0	0	30.042.138	
402110	Основни придонеси за ПИО	2.627.441	0	17.197.877	0	0	19.825.319	
402120	Придонес за бенифициран стаж	16.200	0	280.100	0	0	276.300	
402210	Основни придонеси за здравство	1.063.448	0	7.011.762	0	0	8.075.209	
402220	Основни придонеси за професионално заболување	73.579	0	449.898	0	0	523.476	
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	174.143	0	1.167.892	0	0	1.342.034	
404	Надоместоци	1.468.800	0	0	0	0	1.468.800	
404150	Други надоместоци	1.468.800	0	0	0	0	1.468.800	
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ								
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	367.000	0	0	0	0	367.000	
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	153.000	0	0	0	0	153.000	
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	204.000	0	0	0	0	204.000	
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	204.000	0	0	0	0	204.000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ								
420	Плати и државни расходи	17.236.847	7.318.500	20.709.248	2.646.883	0	47.911.478	
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	530.400	117.300	122.400	99.741	0	869.841	
420120	Патување во земјата - патни расходи	163.200	35.700	10.200	0	0	209.100	
420130	Патување во земјата - сместување	40.800	20.400	51.000	0	0	112.200	
		173.400	10.200	40.800	0	0	224.400	

БЕРОВО

1

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самовин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	0	
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	61.200	15.300	20.400	15.055	0	0	111.955
420220	Патување во странство - патни расходи	71.400	20.400	0	0	0	0	91.800
420230	Патување во странство - сместување	20.400	15.300	0	84.686	0	0	120.386
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.477.620	561.000	10.807.253	56.457	0	0	18.902.330
421110	Електрична енергија	5.916.000	25.500	1.341.300	0	0	0	7.282.800
421120	Водовод и канализација	10.200	25.500	1.144.440	0	0	0	1.180.140
421130	Ѓубретарина	61.200	0	40.800	0	0	0	102.000
421190	Други комунални такси и услуги	0	10.200	0	0	0	0	10.200
421220	Древа	0	0	2.968.200	0	0	0	2.968.200
421240	Течни горива	0	0	4.610.182	0	0	0	4.610.182
421310	Пошта	163.200	51.000	40.800	0	0	0	255.000
421320	Телефон и телефакс	494.700	204.000	331.500	0	0	0	1.030.200
421390	Други трошоци за комуникација	6.120	20.400	10.771	0	0	0	37.291
421410	Горива и масла (моторни возила)	510.000	224.400	66.300	12.546	0	0	813.246
421420	Регистрација на моторни возила	147.900	0	40.800	0	0	0	188.700
421440	Транспорт на луѓе	168.300	0	212.160	43.911	0	0	424.371
423	Материјали и ситен инвентар	940.103	4.594.900	1.346.400	550.715	0	0	7.422.119
423110	Канцелариски материјали	285.263	122.400	270.300	118.310	0	0	796.273
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	40.800	102.000	255.000	3.856	0	0	401.656
423190	Други административни материјали	2.040	30.600	0	0	0	0	32.640
423210	Материјали за АСП	71.400	0	0	0	0	0	71.400
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	91.800	3.570.000	8.160	409.731	0	0	4.079.691
423510	Лекови	0	10.200	0	0	0	0	10.200
423550	Санитетски материјали	0	0	20.400	0	0	0	20.400
423610	Наставно-образовни помагала	0	102.000	114.240	0	0	0	216.240
423710	Средства за одржување на хигиена	45.900	244.800	280.500	0	0	0	571.200
423720	Материјали за разни поправки	5.100	102.000	153.000	0	0	0	260.100
423810	Ситен инвентар	10.200	102.000	132.600	18.819	0	0	263.619
423830	Резервни делови	0	51.000	0	0	0	0	51.000
423910	Други материјали за специјална намена	112.200	30.600	0	0	0	0	142.800

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Расходи од кредити	
423990	Други материјали	275.400	117.300	112.200	0	0	0	504.900
424	Поправки и тековно одржување	3.849.480	449.820	1.696.260	0	0	0	5.995.560
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	112.200	51.000	0	0	0	0	163.200
424190	Поправки на други возила	51.000	0	0	0	0	0	51.000
424210	Одржување на згради	0	296.820	1.295.400	0	0	0	1.592.220
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	122.400	0	48.960	0	0	0	171.360
424320	Одржување на автопати, улици и патништа	765.000	0	0	0	0	0	765.000
424390	Одржување на други граѓи	743.580	0	0	0	0	0	743.580
424410	Поправки и одржување на мебел	0	20.400	0	0	0	0	20.400
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	224.400	0	10.200	0	0	0	234.600
424430	Поправки и одржување на машини	0	40.800	239.700	0	0	0	280.500
424440	Поправки и одржување на друга опрема	20.400	30.600	102.000	0	0	0	153.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	10.200	0	0	0	0	10.200
424590	Одржување на други зелени површини	1.810.500	0	0	0	0	0	1.810.500
425	Договорни услуги	3.021.444	1.201.560	6.298.500	823.438	0	0	11.344.942
425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	35.072	0	0	35.072
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	0	0	0	24.439	0	0	24.439
425220	Банкарска провизија	7.140	0	0	37.011	0	0	44.151
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	3.060	0	0	0	0	0	3.060
425250	Осигурување на недвижности и права	20.400	30.600	219.300	0	0	0	270.300
425280	Осигурување на моторни возила	61.200	20.400	0	0	0	0	81.600
425290	Други финансиски услуги	0	61.200	0	0	0	0	61.200
425310	Правни услуги	81.600	20.400	20.400	0	0	0	122.400
425320	Судски вештачења	30.600	0	0	0	0	0	30.600
425380	Плаќање на судски такси	51.000	0	0	0	0	0	51.000
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	91.800	0	0	0	91.800
425490	Други здравствени услуги	0	0	117.300	0	0	0	117.300
425510	Ветеринарни услуги	144.840	0	0	0	0	0	144.840
425530	Уништување на штетни животни	20.400	0	0	0	0	0	20.400
425610	Услуги за заштита на водите, реките и езерата	10.200	0	0	0	0	0	10.200
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	12.240	0	0	0	0	0	12.240
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000
425740	Дополнителни активности	0	40.800	285.600	0	0	0	326.400

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	БУЏЕТ 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самовин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Расходи од кредити	
425760	Превозни услуги во образованието	0	51.000	4.870.500	0	0	0	4.921.500
425790	Други образовни услуги	0	693.600	0	0	0	0	693.600
425910	Преведувачи	10.200	0	0	35.756	0	0	45.956
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	285.600	0	102.000	261.334	0	0	648.934
425940	Рушење на објекти	173.400	0	0	0	0	0	173.400
425970	Консултантски услуги	265.200	0	0	0	0	0	265.200
425980	Надзор над одржување на изградбата	15.300	0	0	0	0	0	15.300
425990	Други договорни услуги	809.064	283.560	591.600	429.826	0	0	2.114.050
426	Други тековни расходи	1.417.800	403.920	438.435	88.073	0	0	2.348.228
426120	Членарини во домашни организации	255.000	0	10.200	0	0	0	265.200
426210	Расходи за репрезентација	739.500	30.600	214.200	59.594	0	0	1.043.894
426310	Семинари и конференции	40.800	16.320	0	0	0	0	57.120
426410	Објавување на огласи	173.400	40.800	71.400	15.933	0	0	301.533
426990	Други оперативни расходи	209.100	316.200	142.635	12.546	0	0	680.481
427	Привремени вработувања	0	0	0	1.028.459	0	0	1.028.459
427110	Привремени вработувања	0	0	0	1.028.459	0	0	1.028.459
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	612.000	0	0	0	0	0	612.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	612.000	0	0	0	0	0	612.000
452410	Камата на кредити	612.000	0	0	0	0	0	612.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.926.351	51.000	413.100	13.548.317	0	0	20.938.768
463	Трансфери до невладини организации	622.200	0	0	0	0	0	622.200
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	306.000	0	0	0	0	0	306.000
463120	Трансфери до спортски клубови	102.000	0	0	0	0	0	102.000
463150	Трансфери до месни заедници	10.200	0	0	0	0	0	10.200
463170	Трансфери до политички партии	204.000	0	0	0	0	0	204.000
464	Разни трансфери	6.304.151	51.000	413.100	13.548.317	0	0	20.316.568
464110	Стипендии за студенти	61.200	0	0	0	0	0	61.200
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	61.200	0	0	0	0	0	61.200
464910	Плаќање по судски решенија	204.000	51.000	0	0	0	0	255.000
464940	Трансфери при пензионирање	0	0	413.100	0	0	0	413.100
464990	Други трансфери	5.977.751	0	0	13.548.317	0	0	19.526.068
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.309.360	357.000	867.000	16.597.820	0	0	30.131.180
480	Купување на опрема и машини	183.600	204.000	561.000	522.943	0	0	1.471.543

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Расходи од кредити	
480190	Купување на друга опрема	183.600	204.000	561.000	522.943	0	0	1.471.543
481	Градежни објекти	0	0	0	8.584.012	0	0	8.584.012
481230	Реконструкција на деловни објекти	0	0	0	8.584.012	0	0	8.584.012
482	Други градежни објекти	9.333.000	0	0	6.273.000	0	0	15.606.000
482120	Изградба на улици, патништа и автопати	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000
482130	Реконструкција на улици, патништа и автопати	2.040.000	0	0	0	0	0	2.040.000
482220	Изградба на мостови	204.000	0	0	0	0	0	204.000
482730	Реконструкција на капиталети за водоснабдување	204.000	0	0	0	0	0	204.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	510.000	0	0	0	0	0	510.000
482920	Изградба на други објекти	3.519.000	0	0	6.022.080	0	0	9.541.080
482930	Реконструкција на други објекти	1.122.000	0	0	0	0	0	1.122.000
482940	Надзор над изградбата	204.000	0	0	250.920	0	0	454.920
483	Купување на мебел	0	153.000	306.000	1.217.866	0	0	1.676.866
483120	Купување на училишен мебел	0	153.000	306.000	0	0	0	459.000
483190	Купување на друг мебел	0	0	0	1.217.866	0	0	1.217.866
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.224.000	0	0	0	0	0	1.224.000
485420	Надомест за одземен имот	1.224.000	0	0	0	0	0	1.224.000
486	Купување на возила	1.568.760	0	0	0	0	0	1.568.760
486110	Купување на моторни возила	1.568.760	0	0	0	0	0	1.568.760

Биланс на приходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		23.750.278	0	0	0	0	23.750.278
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		1.173.000	0	0	0	0	1.173.000
71111 Данок на плати на работени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон		510.000	0	0	0	0	510.000
711112 Данок на плати на работени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот		510.000	0	0	0	0	510.000
711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчишка дејност		51.000	0	0	0	0	51.000
711139 Данок на доход на приходи од занаетчишка дејност според паушално утврден нето приход		102.000	0	0	0	0	102.000
713 Даноци на имот		6.887.536	0	0	0	0	6.887.536
713111 Данок на имот		2.811.353	0	0	0	0	2.811.353
713113 Данок на имот од правни лица		577.583	0	0	0	0	577.583
713211 Данок на наследство и подарок		357.000	0	0	0	0	357.000
713311 Данок на промет на недвижности		3.050.000	0	0	0	0	3.050.000
713512 Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот		81.600	0	0	0	0	81.600
717 Даноци на специфични услуги		15.557.240	0	0	0	0	15.557.240
717111 Комунална такса за приремен престој		408.000	0	0	0	0	408.000
717112 Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија		2.490.840	0	0	0	0	2.490.840
717115 Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобус, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата		357.000	0	0	0	0	357.000
717116 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление		8.570.000	0	0	0	0	8.570.000
717131 Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност		408.000	0	0	0	0	408.000
717132 Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места		102.000	0	0	0	0	102.000
717133 Комунална такса за користење музика во јавните локации		30.600	0	0	0	0	30.600
717135 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приреди за вршење на дејност		30.600	0	0	0	0	30.600
717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште		3.060.000	0	0	0	0	3.060.000
717140 Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС		10.200	0	0	0	0	10.200
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност		122.502	0	0	0	0	122.502

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
718117	Надомест за добивање на лиценца за уопштителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискотекс и диско клуб и диско клуб на отворен простор	102.000	0	0	0	0	102.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје	20.400	0	0	0	0	20.400
718140	Надомест за одржување на јавна чистота	102	0	0	0	0	102
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		1.810.500	7.726.500	0	0	0	9.537.000
722 Глобл, судски и административни такси		357.000	0	0	0	0	357.000
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	357.000	0	0	0	0	357.000
723 Такси и надоместоци		25.500	7.726.500	0	0	0	7.752.000
723011	Такси за диплома и сертификат	0	25.500	0	0	0	25.500
723012	Такси за запишување	0	86.700	0	0	0	86.700
723013	Такси за испити	0	418.200	0	0	0	418.200
723111	Целовремена и претшколска грижа	0	3.672.000	0	0	0	3.672.000
723119	Други помошни активности во образованието	0	2.977.380	0	0	0	2.977.380
723411	Членарини во институции во областа на културата	0	51.000	0	0	0	51.000
723911	Закупнина од објекти	0	485.720	0	0	0	485.720
723913	Закупнина од опрема	25.500	0	0	0	0	25.500
724 Други владини услуги		20.400	0	0	0	0	20.400
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	10.200	0	0	0	0	10.200
724125	Приходи од тендери (јавни набавки)	10.200	0	0	0	0	10.200
725 Други недајночни приходи		1.407.600	0	0	0	0	1.407.600
725929	Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила	51.000	0	0	0	0	51.000
725930	Приходи на органите на управата	30.600	0	0	0	0	30.600
725939	Останати недајночни приходи	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила	306.000	0	0	0	0	306.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		3.927.000	0	0	0	0	3.927.000
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		3.927.000	0	0	0	0	3.927.000
733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија	2.040.000	0	0	0	0	2.040.000
733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	102.000	0	0	0	0	102.000
733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)	765.000	0	0	0	0	765.000
733144	Надомест за утврдување на правен статус на бестравно изградени објекти	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ		24.298.505	0	117.958.920	32.793.020	0	175.050.445
741 Трансфери од други нивоа на власт		24.298.505	0	117.958.920	32.793.020	0	175.050.445

БЕРОВО

2

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015						ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи	
741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	51.000	0	0	0	0	51.000	
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	3.105.812	0	0	0	0	3.105.812	
741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	18.081.693	0	0	0	0	18.081.693	
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство	0	0	5.868.060	0	0	5.868.060	
741120	Блок дотации на општината по одделни намени	0	0	112.090.860	0	0	112.090.860	
741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	3.060.000	0	0	0	0	3.060.000	
742	Донации од странство	0	0	0	32.793.020	0	32.793.020	
742114	Приходи од Европската унија	0	0	0	17.542.194	0	17.542.194	
742115	Приходи од европските држави	0	0	0	14.879.771	0	14.879.771	
742119	Други сплти и тековни Донации	0	0	0	371.055	0	371.055	
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	
754111	Други домашни задолжувања	0	0	0	0	0	0	

БЕРОВО

Биланс на расходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		16.344.725	0	95.969.572	0	0	112.314.297
401 Основни плати		10.921.115	0	69.882.044	0	0	80.803.159
401110 Основни плати - функционери		693.600	0	0	0	0	693.600
401120 Основни плати - државни службеници		8.484.085	0	0	0	0	8.484.085
401130 Основни плати - други вработени		693.837	0	64.118.028	0	0	64.811.865
401210 Плата за прекувремена работа		16.868	0	91.800	0	0	108.668
401220 Плата за време на празници		30.121	0	417.180	0	0	447.301
401230 Плата за работа во ноќна смена		24.096	0	474.300	0	0	498.396
401290 Други дотации на плата		13.256	0	165.240	0	0	178.496
401310 Персонален данок на доход од плата		740.853	0	4.615.496	0	0	5.356.348
401320 Персонален данок на доход од надоместоци		224.400	0	0	0	0	224.400
402 Приднеси за социјално осигурување		3.954.870	0	26.087.628	0	0	30.042.338
402110 Основни приднеси за ПИО		2.627.441	0	17.197.877	0	0	19.825.319
402120 Приднес за бенифициран ствж		16.200	0	280.100	0	0	276.300
402210 Основни приднеси за здравство		1.063.448	0	7.011.762	0	0	8.075.209
402220 Основн. приднес за професионално заполување		73.579	0	449.898	0	0	523.476
402310 Основни приднеси до Агенцијата за вработување		174.143	0	1.167.892	0	0	1.342.034
404 Надоместоци		1.468.600	0	0	0	0	1.468.600
404150 Други надоместоци		1.468.600	0	0	0	0	1.468.600
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		367.000	0	0	0	0	367.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		153.000	0	0	0	0	153.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		153.000	0	0	0	0	153.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)		204.000	0	0	0	0	204.000
413111 Тековни резерви (разновидни расходи)		204.000	0	0	0	0	204.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		17.236.847	7.318.500	20.709.248	2.646.883	0	47.911.478
420 Платни и дневни расходи		530.400	117.300	122.400	99.741	0	869.841
420110 Патување во земјата - хранарине (дневница)		163.200	35.700	10.200	0	0	209.100

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Расходи од кредити	
420120	Патување во земјата - патни расходи	40.800	20.400	51.000	0	0	0	112.200
420130	Патување во земјата - сместување	173.400	10.200	40.800	0	0	0	224.400
420210	Патување во странство - хранина (дневница)	61.200	15.300	20.400	15.055	0	0	111.955
420220	Патување во странство - патни расходи	71.400	20.400	0	0	0	0	91.800
420230	Патување во странство - сместување	20.400	15.300	0	84.686	0	0	120.386
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.477.620	561.000	10.807.253	56.457	0	0	18.902.330
421110	Електрична енергија	5.916.000	25.500	1.341.300	0	0	0	7.282.800
421120	Водовод и канализација	10.200	25.500	1.144.440	0	0	0	1.180.140
421130	Ѓубретарина	61.200	0	40.800	0	0	0	102.000
421190	Други комунални такси и услуги	0	10.200	0	0	0	0	10.200
421220	Дрва	0	0	2.968.200	0	0	0	2.968.200
421240	Течни горива	0	0	4.610.182	0	0	0	4.610.182
421310	Пошта	163.200	51.000	40.800	0	0	0	255.000
421320	Телефон и телефакс	494.700	204.000	331.500	0	0	0	1.030.200
421380	Други трошоци за комуникација	6.120	20.400	10.771	0	0	0	37.291
421410	Горива и масла (моторни возила)	510.000	224.400	66.300	12.546	0	0	813.246
421420	Регистрација на моторни возила	147.900	0	40.800	0	0	0	188.700
421440	Транспорт на луѓе	168.300	0	212.160	43.911	0	0	424.371
423	Материјали и ситен инвентар	940.103	4.584.900	1.346.400	550.715	0	0	7.422.119
423110	Канцелариски материјали	285.263	122.400	270.300	118.310	0	0	796.273
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	40.800	102.000	255.000	3.856	0	0	401.656
423190	Други административни материјали	2.040	30.600	0	0	0	0	32.640
423210	Материјали за АОП	71.400	0	0	0	0	0	71.400
423410	Прекрајени продукти и пијалаци	81.800	3.570.000	8.160	409.731	0	0	4.079.891
423510	Лекови	0	10.200	0	0	0	0	10.200
423550	Санитетски материјали	0	0	20.400	0	0	0	20.400
423610	Наставно-образовни помагала	0	102.000	114.240	0	0	0	216.240
423710	Средства за одржување на хигиена	45.900	244.800	280.800	0	0	0	571.200

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	БУЏЕТ 2015						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	0	
423720	Материјали за разни поправки	5.100	102.000	153.000	0	0	0	260.100
423810	Ситен инвентар	10.200	102.000	132.600	18.819	0	0	263.619
423830	Резервни делови	0	51.000	0	0	0	0	51.000
423910	Други материјали за специјална намена	112.200	30.600	0	0	0	0	142.800
423990	Други материјали	275.400	117.300	112.200	0	0	0	504.900
424	Поправки и таквено одржување	3.849.480	449.820	1.696.260	0	0	0	5.995.560
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	112.200	51.000	0	0	0	0	163.200
424190	Поправки на други возила	51.000	0	0	0	0	0	51.000
424210	Одржување на згради	0	296.820	1.295.400	0	0	0	1.592.220
424230	Дежурност, дезинфекција и дератизација	122.400	0	48.960	0	0	0	171.360
424320	Одржување на автотрати, улици и патшта	765.000	0	0	0	0	0	765.000
424390	Одржување на други градови	743.580	0	0	0	0	0	743.580
424410	Поправки и одржување на мебел	0	20.400	0	0	0	0	20.400
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	224.400	0	10.200	0	0	0	234.600
424430	Поправки и одржување на машини	0	40.800	239.700	0	0	0	280.500
424440	Поправки и одржување на друга опрема	20.400	30.600	102.000	0	0	0	153.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	10.200	0	0	0	0	10.200
424590	Одржување на други зелени површини	1.810.500	0	0	0	0	0	1.810.500
425	Договорни услуги	3.021.444	1.201.560	6.298.500	823.438	0	0	11.344.942
425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	35.072	0	0	35.072
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	0	0	0	24.439	0	0	24.439
425220	Банкарска провизија	7.140	0	0	37.011	0	0	44.151
425230	Осигурување на работени (несреќи, живот)	3.050	0	0	0	0	0	3.050
425250	Осигурување на недвижности и права	20.400	30.600	219.300	0	0	0	270.300
425260	Осигурување на моторни возила	61.200	20.400	0	0	0	0	81.600
425310	Правни услуги	81.600	20.400	20.400	0	0	0	122.400
425320	Судски вештачења	30.600	0	0	0	0	0	30.600
425360	Плаќање на судски такси	51.000	0	0	0	0	0	51.000
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	91.800	0	0	0	91.800
425490	Други здравствени услуги	0	0	117.300	0	0	0	117.300

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	БУЏЕТ 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
425510	Ветеринарни услуги	144.840	0	0	0	0	144.840
425530	Уништување на штетни животни	20.400	0	0	0	0	20.400
425610	Услуги за заштита на водите, реките и езерата	10.200	0	0	0	0	10.200
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	12.240	0	0	0	0	12.240
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
425740	Дополнителни активности	0	40.800	285.600	0	0	326.400
425760	Превозни услуги во образованието	0	51.000	4.870.500	0	0	4.921.500
425790	Други образовни услуги	0	693.600	0	0	0	693.600
425910	Преведувачи	10.200	0	0	35.796	0	45.996
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	285.600	0	102.000	261.334	0	648.934
425940	Рушење на објекти	173.400	0	0	0	0	173.400
425970	Консултантски услуги	265.200	0	0	0	0	265.200
425980	Надзор над одржување на изградбата	15.300	0	0	0	0	15.300
425990	Други договорни услуги	809.064	283.560	591.600	429.826	0	2.114.050
426	Други тековни расходи	1.477.800	403.920	438.435	88.073	0	2.348.228
426120	Членарини во домашни организации	255.000	0	10.200	0	0	265.200
426210	Расходи за репрезентација	739.500	30.600	214.200	59.594	0	1.043.894
426310	Семинари и конференции	40.800	16.320	0	0	0	57.120
426410	Објавување на огласи	173.400	40.800	71.400	15.933	0	301.533
426990	Други оперативни расходи	209.100	316.200	142.635	12.546	0	680.481
427	Прирамени вработувања	0	0	0	1.028.459	0	1.028.459
427110	Прирамени вработувања	0	0	0	1.028.459	0	1.028.459
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	612.000	0	0	0	0	612.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	612.000	0	0	0	0	612.000
452410	Камата на кредити	612.000	0	0	0	0	612.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.926.351	51.000	413.100	13.548.317	0	20.938.768
463	Трансфери до невладини организации	622.200	0	0	0	0	622.200
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	306.000	0	0	0	0	306.000
463120	Трансфери до спортски клубови	102.000	0	0	0	0	102.000
463150	Трансфери до месни заедници	10.200	0	0	0	0	10.200
463170	Трансфери до политички партии	204.000	0	0	0	0	204.000

БЕРОВО

Категорија Ставка Потставка	О П И С	БУЏЕТ 2015						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ	
464 Разни трансфери		6.304.151	51.000	413.100	13.548.317	0	20.316.568	
464110 Стипендии за студенти		61.200	0	0	0	0	61.200	
464120 Стипендии за поддршка на млади таленти		61.200	0	0	0	0	61.200	
464910 Плаќање по судски решенија		204.000	51.000	0	0	0	255.000	
464940 Трансфери при пензионирање		0	0	413.100	0	0	413.100	
464990 Други трансфери		5.977.751	0	0	13.548.317	0	19.526.068	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		12.309.360	367.000	867.000	16.597.820	0	30.131.180	
480 Купување на опрема и машини		183.600	204.000	561.000	522.943	0	1.471.543	
480190 Купување на друга опрема		183.600	204.000	561.000	522.943	0	1.471.543	
481 Градежни објекти		0	0	0	8.584.012	0	8.584.012	
481230 Реконструкција на деловни објекти		0	0	0	8.584.012	0	8.584.012	
482 Други градежни објекти		9.333.000	0	0	6.273.000	0	15.606.000	
482120 Изградба на улици, патништа и автопати		1.530.000	0	0	6.273.000	0	7.803.000	
482130 Реконструкција на улици, патништа и автопати		2.040.000	0	0	0	0	2.040.000	
482220 Изградба на мостови		204.000	0	0	0	0	204.000	
482730 Реконструкција на капацитети за водоснабдување		204.000	0	0	0	0	204.000	
482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		510.000	0	0	0	0	510.000	
482920 Изградба на други објекти		3.519.000	0	0	6.022.080	0	9.541.080	
482930 Реконструкција на други објекти		1.122.000	0	0	0	0	1.122.000	
482940 Надзор над изградбата		204.000	0	0	250.920	0	454.920	
483 Купување на мебел		0	153.000	306.000	1.217.866	0	1.676.866	
483120 Купување на училишен мебел		0	153.000	306.000	1.217.866	0	1.676.866	
483190 Купување на друг мебел		0	0	0	1.217.866	0	1.217.866	
485 Вложувања и нефинансиски средства		1.224.000	0	0	0	0	1.224.000	
485420 Надомест за одземен имот		1.224.000	0	0	0	0	1.224.000	
486 Купување на возила		1.568.760	0	0	0	0	1.568.760	
486110 Купување на моторни возила		1.568.760	0	0	0	0	1.568.760	

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	БУѢТ 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самфин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
										170.420.206
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			109.518.090	16.024.240	0	94.087.816	0	0	0	110.112.066
401	Основни плати		78.634.796	10.706.975	0	68.511.808	0	0	0	79.218.763
402	Придоноси за социјално осигурување		29.498.304	3.877.265	0	25.576.008	0	0	0	29.453.273
404	Надоместоци		1.385.000	1.440.000	0	0	0	0	0	1.440.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			300.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
412	Постојана резерва (непревидливи расходи)		100.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			49.940.561	16.898.870	7.175.000	20.303.184	2.594.983	0	0	46.972.037
420	Плати и дневни расходи		833.950	520.000	115.000	120.000	97.785	0	0	852.785
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		20.179.188	7.331.000	550.000	10.595.346	55.350	0	0	18.531.696
423	Материјали и ситен инвентар		7.751.222	921.670	4.495.000	1.320.000	539.917	0	0	7.276.587
424	Потражки и тековно одржување		6.028.210	3.774.000	441.000	1.663.000	0	0	0	5.878.000
425	Договорни услуги		12.203.997	2.962.200	1.178.000	6.175.000	807.292	0	0	11.122.492
426	Други тековни расходи		2.639.994	1.390.000	396.000	429.638	86.346	0	0	2.302.184
427	Привремени вработувања		304.000	0	0	0	1.008.293	0	0	1.008.293
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА			0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			9.513.262	6.790.540	50.000	405.000	13.282.664	0	0	20.528.204
461	Субвенции за јавни претпријатија		600.000	0	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации		350.000	610.000	0	0	0	0	0	610.000
464	Разни трансфери		8.563.262	6.180.540	50.000	405.000	13.282.664	0	0	19.918.204

БЕРОВО

1

Биланс на капитални расходи на ниво на ставка

Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самовин. активности	Расходи од Дотации	Расходи од Донации	Расходи од кредити		Расходи од кредити
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			35.299.957	350.000	850.000	16.272.373	24.048.903	53.589.276		
480	Купување на опрема и машини		2.790.862	200.000	550.000	512.689	0	1.442.689		
481	Градежни објекти		7.879.747	0	0	8.415.698	0	8.415.698		
482	Други градежни објекти		22.959.362	0	0	6.150.000	24.048.903	39.348.903		
483	Купување на мебел		1.269.986	150.000	300.000	1.193.986	0	1.643.986		
485	Вложувања и нефинансиски средства		400.000	0	0	0	0	1.200.000		
486	Купување на возила		0	1.538.000	0	0	0	1.538.000		

БЕРОВО

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Функцијкод Функцијставка	О П И С	Буџет	Самофинанс. активности	Дотации	Донации	Кредити	Вкупно
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	24.477.602	0	0	0	0	24.477.602
7011	Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	23.856.602	0	0	0	0	23.856.602
7016	Други општи јавни услуги	621.000	0	0	0	0	621.000
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
7032	Противпожарни услуги	791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	9.360.000	0	0	0	24.048.903	33.408.903
7041	Општи економски, комерцијални и работи поврзани со трудот	80.000	0	0	0	0	80.000
7044	Рударство, занаетчиство и градежништво	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
7045	Транспорт	6.480.000	0	0	0	24.048.903	30.528.903
7047	Останати индустрии	300.000	0	0	0	0	300.000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	4.877.000	0	0	0	0	4.877.000
7051	Управување со отпадците	0	0	0	0	0	0
7052	Управување со отпадните води	410.000	0	0	0	0	410.000
7056	Заштита на животна средина	4.467.000	0	0	0	0	4.467.000
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	8.085.000	0	0	0	0	8.085.000
7062	Развој на заедницата	1.595.000	0	0	0	0	1.595.000
7063	Водоснабдување	200.000	0	0	0	0	200.000
7064	Осветлување на улици	6.290.000	0	0	0	0	6.290.000
707	ЗДРАВСТВО	0	0	0	0	0	0
7076	Други функции на здравство	0	0	0	0	0	0
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	487.000	50.000	2.553.000	0	0	3.100.000
7081	Спортски и рекреативни услуги	150.000	0	0	0	0	150.000
7082	Услуги за култура	347.000	50.000	2.553.000	0	0	2.950.000
709	ОБРАЗОВАНИЕ	0	1.425.000	90.592.000	0	0	92.017.000
7091	Предшколско и основно образование	0	805.000	60.622.000	0	0	61.427.000
7092	Средно образование	0	620.000	29.970.000	0	0	30.590.000
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	68.200	6.100.000	16.748.000	363.780	0	23.279.980
7102	Стари лица	0	0	0	0	0	0
7109	Друга социјална заштита	68.200	6.100.000	16.748.000	363.780	0	23.279.980

БЕРОВО

Функционални расходи по потпрограми

Функционални Потпрограми	О	П	И	С	Буџет	Самофинанс. активности	Дотации	Донации	Кредити	Вкупно
					48.156.650	7.575.000	116.646.000	363.760	24.048.903	195.790.333
70111 Извршни и законодавни органи					7.311.540	0	0	0	0	7.311.540
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА					3.948.540	0	0	0	0	3.948.540
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК					3.353.000	0	0	0	0	3.353.000
D10 МЕСНА САМОУПРАВА					10.000	0	0	0	0	10.000
70112 Финансиски и фискални работи					16.545.062	0	0	0	0	16.545.062
E00 ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					15.007.062	0	0	0	0	15.007.062
E40 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА					1.538.000	0	0	0	0	1.538.000
70160 Други општи јавни услуги					621.000	0	0	0	0	621.000
J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЛОТ					250.000	0	0	0	0	250.000
J80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ					371.000	0	0	0	0	371.000
70320 Противпожарни услуги					791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА					791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
70412 Општи работи поврзани со трудот					80.000	0	0	0	0	80.000
J00 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА					80.000	0	0	0	0	80.000
70443 Градежништво					2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАЊИРАЊЕ					1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
F40 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)					1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
70451 Колнен транспорт					6.480.000	0	0	0	24.048.903	30.528.903
J00 ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ					5.500.000	0	0	0	24.048.903	29.548.903
JЕ0 ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ					800.000	0	0	0	0	800.000
JF0 ИЗГРАДА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА					180.000	0	0	0	0	180.000
70473 Туризам					300.000	0	0	0	0	300.000
G20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ					300.000	0	0	0	0	300.000
70520 Управување со отпадните води					410.000	0	0	0	0	410.000
J20 ОДЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ					410.000	0	0	0	0	410.000
70560 Заштита на животната средина					4.467.000	0	0	0	0	4.467.000
J40 ЈАВНА ЧИСТОТА					1.550.000	0	0	0	0	1.550.000

Функционален Потпрограм	О П И С	Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	Вкупно
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	825.000	0	0	0	0	825.000
J10	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	142.000	0	0	0	0	142.000
70820	Развој на заедницата	1.595.000	0	0	0	0	1.595.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.595.000	0	0	0	0	1.595.000
70630	Водоснабдување	200.000	0	0	0	0	200.000
J60	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	200.000	0	0	0	0	200.000
70640	Улично осветлување	6.290.000	0	0	0	0	6.290.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	5.290.000	0	0	0	0	5.290.000
J40	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
70810	Спортски и рекреативни услуги	150.000	0	0	0	0	150.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	150.000	0	0	0	0	150.000
70820	Услуги за културата	347.000	50.000	2.553.000	0	0	2.950.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	260.000	0	0	260.000
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	50.000	2.185.260	0	0	2.235.260
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	107.740	0	0	107.740
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	347.000	0	0	0	0	347.000
70912	Основно образование	0	805.000	60.622.000	0	0	61.427.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	805.000	60.622.000	0	0	61.427.000
70922	Средно образование	0	620.000	29.970.000	0	0	30.590.000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	620.000	29.970.000	0	0	30.590.000
71090	Друга социјална заштита	68.200	6.100.000	16.748.000	363.780	0	23.279.980
Y10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	68.200	6.100.000	16.748.000	363.780	0	23.279.980

Приходите во износ 232.151.573 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на Буџетот на Општина Берово за 2013 година и се распределени по пооблиски намени во посебниот дел

Посебен дел

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	БУЏЕТ 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
A0 СОВЕТ НА ОПШТИНА			3.055.000	3.948.540	0	0	0	0	3.948.540
ПРИХОДИ :									
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА			3.055.000	3.948.540	0	0	0	0	3.948.540
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			1.555.000	1.615.000	0	0	0	0	1.615.000
	401 Основни плати		170.000	175.000	0	0	0	0	175.000
	404 Надоместоци		1.385.000	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			100.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	412 Постојана резерва (непредавливи расходи)		100.000	150.000	0	0	0	0	150.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			700.000	690.000	0	0	0	0	690.000
	421 Комерцијални услуги, граевња, комуникација и транспорт		290.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	423 Материјали и ситен инвентар		70.000	130.000	0	0	0	0	130.000
	425 Договорни услуги		40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	426 Други тековни расходи		300.000	400.000	0	0	0	0	400.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			700.000	1.493.540	0	0	0	0	400.000
	461 Субвенции за јавни претпријатија		600.000	0	0	0	0	0	1.493.540
	463 Трансфери до невладини организации		0	200.000	0	0	0	0	200.000
	464 Разни трансфери		100.000	1.293.540	0	0	0	0	1.293.540
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА			3.055.000	3.948.540	0	0	0	0	3.948.540
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			1.555.000	1.615.000	0	0	0	0	1.615.000
	401 Основни плати		170.000	175.000	0	0	0	0	175.000
	404 Надоместоци		1.385.000	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			100.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	412 Постојана резерва (непредавливи расходи)		100.000	150.000	0	0	0	0	150.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			700.000	690.000	0	0	0	0	690.000

БЕРОВО

1

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		290.000	120.000	0	0	0	0	120.000
423	Материјали и ситен инвентар		70.000	130.000	0	0	0	0	130.000
425	Договорни услуги		40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
426	Други тековни расходи		300.000	400.000	0	0	0	0	400.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		700.000	1.493.540	0	0	0	0	1.493.540
461	Субвенции за јавни претпријатија		600.000	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации		0	200.000	0	0	0	0	200.000
464	Разни трансфери		100.000	1.293.540	0	0	0	0	1.293.540

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
D0 ГРАДОНАЧАЛНИК				3.598.000	3.353.000	0	0	0	0	3.353.000
ПРИХОДИ :										
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК				3.598.000	3.353.000	0	0	0	0	3.353.000
РАСХОДИ :										
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				1.068.000	1.068.000	0	0	0	0	1.068.000
401 Основни плати				778.000	778.000	0	0	0	0	778.000
402 Придоноси за социјално осигурување				290.000	290.000	0	0	0	0	290.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				1.885.000	1.885.000	0	0	0	0	1.885.000
420 Плати и дневни расходи				205.000	205.000	0	0	0	0	205.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				720.000	700.000	0	0	0	0	700.000
423 Материјали и ситен инвентар				135.000	110.000	0	0	0	0	110.000
424 Поправки и тековно одржување				100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425 Договорни услуги				530.000	385.000	0	0	0	0	385.000
426 Други тековни расходи				440.000	440.000	0	0	0	0	440.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464 Разни трансфери				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК				3.598.000	3.353.000	0	0	0	0	3.353.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				1.068.000	1.068.000	0	0	0	0	1.068.000
401 Основни плати				778.000	778.000	0	0	0	0	778.000
402 Придоноси за социјално осигурување				290.000	290.000	0	0	0	0	290.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				1.885.000	1.885.000	0	0	0	0	1.885.000
420 Плати и дневни расходи				205.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				720.000	700.000	0	0	0	0	700.000
423 Материјали и ситен инвентар				135.000	110.000	0	0	0	0	110.000
424 Поправки и тековно одржување				100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425 Договорни услуги				530.000	385.000	0	0	0	0	385.000
426 Други тековни расходи				440.000	440.000	0	0	0	0	440.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464 Разни трансфери				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000

БЕРОВО

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
464 Разни трансфери				200.000	0	0	0	0	0	200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
D1 МЕСНА САМОУПРАВА				0	10.000	0	0	0	0	10.000

ПРИХОДИ :

D10 МЕСНА САМОУПРАВА

РАСХОДИ :

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

463 Трансфери до невладини организации

D10 МЕСНА САМОУПРАВА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

463 Трансфери до невладини организации

D10 МЕСНА САМОУПРАВА				0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
463 Трансфери до невладини организации				0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
D10 МЕСНА САМОУПРАВА				0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
463 Трансфери до невладини организации				0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	БУЏЕТ 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
Е0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				14.170.593	15.007.062	0	0	0	0	15.007.062
ПРИХОДИ :										
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				14.170.593	15.007.062	0	0	0	0	15.007.062
РАСХОДИ :										
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				11.889.392	12.889.392	0	0	0	0	12.889.392
401 Основни плати				8.713.303	9.413.303	0	0	0	0	9.413.303
402 Придоноси за социјално осигурување				3.176.089	3.476.089	0	0	0	0	3.476.089
42 СТОКИ И УСЛУГИ				2.231.201	2.117.670	0	0	0	0	2.117.670
420 Патни и дневни расходи				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				1.205.000	1.161.000	0	0	0	0	1.161.000
423 Материјали и ситен инвентар				295.000	276.670	0	0	0	0	276.670
424 Поправки и тековно одржување				281.201	260.000	0	0	0	0	260.000
426 Други тековни расходи				250.000	220.000	0	0	0	0	220.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				50.000	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери				50.000	0	0	0	0	0	0
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				14.170.593	15.007.062	0	0	0	0	15.007.062
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				11.889.392	12.889.392	0	0	0	0	12.889.392
401 Основни плати				8.713.303	9.413.303	0	0	0	0	9.413.303
402 Придоноси за социјално осигурување				3.176.089	3.476.089	0	0	0	0	3.476.089
42 СТОКИ И УСЛУГИ				2.231.201	2.117.670	0	0	0	0	2.117.670
420 Патни и дневни расходи				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				1.205.000	1.161.000	0	0	0	0	1.161.000
423 Материјали и ситен инвентар				295.000	276.670	0	0	0	0	276.670
424 Поправки и тековно одржување				281.201	260.000	0	0	0	0	260.000
426 Други тековни расходи				250.000	220.000	0	0	0	0	220.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				50.000	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери				50.000	0	0	0	0	0	0

БЕРОВО

6

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
ЕА КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА									
ПРИХОДИ :									
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА			60.000	1.538.000	0	0	0	0	1.538.000
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА			60.000	1.538.000	0	0	0	0	1.538.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			60.000	1.538.000	0	0	0	0	1.538.000
480 Купување на опрема и машини			60.000	0	0	0	0	0	0
486 Купување на возила			0	1.538.000	0	0	0	0	1.538.000
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			60.000	1.538.000	0	0	0	0	1.538.000
480 Купување на опрема и машини			60.000	0	0	0	0	0	0
486 Купување на возила			0	1.538.000	0	0	0	0	1.538.000
Ф1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ									
ПРИХОДИ :									
Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ			800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ			800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425 Договорни услуги			800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425 Договорни услуги			800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
ФА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				700.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
ПРИХОДИ :										
FA0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				700.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
482 Други градежни објекти				700.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
485 Вложувања и нефинансиски средства				300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
				400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
FA0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				700.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				700.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
482 Други градежни објекти				300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
485 Вложувања и нефинансиски средства				400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
G1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
ПРИХОДИ :									
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			2.086.501	1.595.000	0	0	0	0	1.595.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.554.311	1.295.000	0	0	0	0	1.295.000
420	Патни и дневни расходи		20.000	120.000	0	0	0	0	120.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		240.000	15.000	0	0	0	0	15.000
423	Материјали и ситен инвентар		36.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425	Договорни услуги		1.178.311	960.000	0	0	0	0	960.000
426	Други тековни расходи		80.000	180.000	0	0	0	0	180.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		452.190	300.000	0	0	0	0	300.000
463	Трансфери до невладини организации		250.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464	Разни трансфери		202.190	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		80.000	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини		80.000	0	0	0	0	0	0
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ									
420	Патни и дневни расходи		2.086.501	1.595.000	0	0	0	0	1.595.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		1.554.311	1.295.000	0	0	0	0	1.295.000
423	Материјали и ситен инвентар		20.000	120.000	0	0	0	0	120.000
425	Договорни услуги		36.000	15.000	0	0	0	0	15.000
426	Други тековни расходи		1.178.311	960.000	0	0	0	0	960.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			80.000	180.000	0	0	0	0	180.000
463	Трансфери до невладини организации		452.190	300.000	0	0	0	0	300.000
464	Разни трансфери		250.000	300.000	0	0	0	0	300.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			202.190	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини		80.000	0	0	0	0	0	0

БЕРОВО

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
G2 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ									
ПРИХОДИ :			205.000	0	0	0	0	0	300.000
G20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ			205.000	0	0	0	0	0	300.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			100.000	0	0	0	0	0	300.000
425 Договорни услуги			100.000	0	0	0	0	0	150.000
426 Други тековни расходи			0	0	0	0	0	0	150.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			105.000	0	0	0	0	0	0
483 Купување на мебел			105.000	0	0	0	0	0	0
G20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			205.000	0	0	0	0	0	300.000
425 Договорни услуги			100.000	0	0	0	0	0	300.000
426 Други тековни расходи			100.000	0	0	0	0	0	150.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	0	0	0	0	0	150.000
483 Купување на мебел			105.000	0	0	0	0	0	0
			105.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	БУЏЕТ 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
GA ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ										
ПРИХОДИ :				0	4.575.000	0	0	14.588.011	0	19.163.011
GAA Бизнис инкубатор-економски развој и видливост во пограничниот регион				0	4.575.000	0	0	14.588.011	0	19.163.011
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ										
	420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	830.004	0	830.004
	421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	97.785	0	97.785
	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	55.350	0	55.350
	425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	84.501	0	84.501
	426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	521.643	0	521.643
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ										
	464	Разни трансфери	0	4.575.000	0	0	0	3.635.634	0	8.210.634
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	3.635.634	0	8.210.634
	481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	10.122.373	0	10.122.373
	483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	512.689	0	512.689
			0	0	0	0	0	8.415.698	0	8.415.698
			0	0	0	0	0	1.193.986	0	1.193.986
GAA Бизнис инкубатор-економски развој и видливост во пограничниот регион										
42 СТОКИ И УСЛУГИ										
	420	Патни и дневни расходи	0	4.575.000	0	0	0	14.588.011	0	19.163.011
	421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	830.004	0	830.004
	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	97.785	0	97.785
	425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	55.350	0	55.350
	426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	84.501	0	84.501
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ										
	464	Разни трансфери	0	4.575.000	0	0	0	3.635.634	0	8.210.634
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
	480	Купување на опрема и машини	0	4.575.000	0	0	0	3.635.634	0	8.210.634
	481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	10.122.373	0	10.122.373
	483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	512.689	0	512.689
			0	0	0	0	0	8.415.698	0	8.415.698
			0	0	0	0	0	1.193.986	0	1.193.986

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	БУЏЕТ 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
Ј0 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА									
ПРИХОДИ :									
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА		0	80.000	0	0	0	0	80.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	80.000	0	0	0	0	80.000
424	Поправки и тековно одржување		0	80.000	0	0	0	0	80.000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА		0	80.000	0	0	0	0	80.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	80.000	0	0	0	0	80.000
424	Поправки и тековно одржување		0	80.000	0	0	0	0	80.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J2 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ									
ПРИХОДИ :									
J20 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ									
			90.000	410.000	0	0	0	0	410.000
РАСХОДИ :									
	42 СТОКИ И УСЛУГИ		90.000	410.000	0	0	0	0	410.000
	424 Поправки и тековно одржување		90.000	410.000	0	0	0	0	410.000
J20 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ									
	42 СТОКИ И УСЛУГИ		90.000	410.000	0	0	0	0	410.000
	424 Поправки и тековно одржување		90.000	410.000	0	0	0	0	410.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Ѣ Т 2013						ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	0	
Ј3 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ										
ПРИХОДИ :										
Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ										
		4.850.000	4.850.000	5.290.000	0	0	0	0	0	5.290.000
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ										
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		4.850.000	4.850.000	5.290.000	0	0	0	0	0	5.290.000
423 Материјали и ситен инвентар		250.000	250.000	4.940.000	0	0	0	0	0	4.940.000
424 Поправки и тековно одржување		100.000	100.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
				100.000	0	0	0	0	0	100.000
Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ										
42 СТОКИ И УСЛУГИ										
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		4.850.000	4.850.000	5.290.000	0	0	0	0	0	5.290.000
423 Материјали и ситен инвентар		250.000	250.000	4.940.000	0	0	0	0	0	4.940.000
424 Поправки и тековно одржување		100.000	100.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
				100.000	0	0	0	0	0	100.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА		1.100.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
ПРИХОДИ :									
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		1.100.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.100.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
424	Поправки и тековно одржување		1.100.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		1.100.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.100.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
424	Поправки и тековно одржување		1.100.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
Програма Подпрограма Категорија Ставка									
	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ		200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
ПРИХОДИ :									
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ		200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
424	Поправки и тековно одржување		200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ		200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
424	Поправки и тековно одржување		200.000	250.000	0	0	0	0	250.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
Ј7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		625.000	825.000	0	0	0	0	825.000
ПРИХОДИ :									
	Ј70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		625.000	825.000	0	0	0	0	825.000
РАСХОДИ :									
	42 СТОКИ И УСЛУГИ		625.000	825.000	0	0	0	0	825.000
	424 Поправки и тековно одржување		625.000	825.000	0	0	0	0	825.000
	Ј70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		625.000	825.000	0	0	0	0	825.000
	42 СТОКИ И УСЛУГИ		625.000	825.000	0	0	0	0	825.000
	424 Поправки и тековно одржување		625.000	825.000	0	0	0	0	825.000
Ј8	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		0	371.000	0	0	0	0	371.000
ПРИХОДИ :									
	Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		0	371.000	0	0	0	0	371.000
РАСХОДИ :									
	42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	371.000	0	0	0	0	371.000
	424 Поправки и тековно одржување		0	39.000	0	0	0	0	39.000
	425 Договорни услуги		0	332.000	0	0	0	0	332.000
	Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		0	371.000	0	0	0	0	371.000
	42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	371.000	0	0	0	0	371.000
	424 Поправки и тековно одржување		0	39.000	0	0	0	0	39.000
	425 Договорни услуги		0	332.000	0	0	0	0	332.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
ЈА ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ				750.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
ПРИХОДИ :										
ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ				750.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				750.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482 Други градежни објекти				750.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ				750.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				750.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482 Други градежни објекти				750.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Ѣ Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
ЈД ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ				19.000.000	5.500.000	0	0	0	24.048.903	29.548.903
ПРИХОДИ :										
ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ				19.000.000	5.500.000	0	0	0	24.048.903	29.548.903
РАСХОДИ :										
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА				0	600.000	0	0	0	0	600.000
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори				0	600.000	0	0	0	0	600.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				19.000.000	4.900.000	0	0	0	24.048.903	28.948.903
482 Други градежни објекти				19.000.000	4.900.000	0	0	0	24.048.903	28.948.903
ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ				19.000.000	5.500.000	0	0	0	24.048.903	29.548.903
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА				0	600.000	0	0	0	0	600.000
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори				0	600.000	0	0	0	0	600.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				19.000.000	4.900.000	0	0	0	24.048.903	28.948.903
482 Други градежни објекти				19.000.000	4.900.000	0	0	0	24.048.903	28.948.903

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
ЈЕ ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ									
ПРИХОДИ :									
ЈЕ0 ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ									
			0	800.000	0	0	0	0	800.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
			0	800.000	0	0	0	0	800.000
			0	800.000	0	0	0	0	800.000
482 Други градежни објекти									
ЈЕ0 ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ									
			0	800.000	0	0	0	0	800.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
			0	800.000	0	0	0	0	800.000
			0	800.000	0	0	0	0	800.000
482 Други градежни објекти									

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
ЈФ ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА									
ПРИХОДИ :									
ЈФ0 ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА									
			110.000	180.000	0	0	0	0	180.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
			110.000	180.000	0	0	0	0	180.000
			110.000	180.000	0	0	0	0	180.000
480 Купување на опрема и машини									
ЈФ0 ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА									
			110.000	180.000	0	0	0	0	180.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
			110.000	180.000	0	0	0	0	180.000
			110.000	180.000	0	0	0	0	180.000
480 Купување на опрема и машини									

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
ЈГ ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ										
ПРИХОДИ :				670.000	200.000	0	0	0	0	200.000
ЈГ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ				670.000	200.000	0	0	0	0	200.000
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				670.000	200.000	0	0	0	0	200.000
482 Други градежни објекти				670.000	200.000	0	0	0	0	200.000
ЈГ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				670.000	200.000	0	0	0	0	200.000
482 Други градежни објекти				670.000	200.000	0	0	0	0	200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
ЈІ ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ										
ПРИХОДИ :				800.000	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
ЈІ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ				800.000	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				800.000	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
482 Други градежни објекти				800.000	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
ЈІ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				800.000	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
482 Други градежни објекти				800.000	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
К1 БИБЛИОТЕКАРСТВО				285.000	0	0	260.000	0	0	260.000
ПРИХОДИ :										
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО				285.000	0	0	260.000	0	0	260.000
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ				285.000	0	0	260.000	0	0	260.000
423 Материјали и ситен инвентар				225.000	0	0	200.000	0	0	200.000
424 Поправки и тековно одржување				50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
426 Други тековни расходи				10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО				285.000	0	0	260.000	0	0	260.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				285.000	0	0	260.000	0	0	260.000
423 Материјали и ситен инвентар				225.000	0	0	200.000	0	0	200.000
424 Поправки и тековно одржување				50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
426 Други тековни расходи				10.000	0	0	10.000	0	0	10.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
K2 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				2.453.876	0	2.185.260	0	0	2.235.260
ПРИХОДИ :									
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				2.453.876	0	2.185.260	0	0	2.235.260
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				1.567.260	0	1.567.260	0	0	1.567.260
401 Основни плати				1.144.092	0	1.144.092	0	0	1.144.092
402 Придонеси за социјално осигурување				423.168	0	423.168	0	0	423.168
42 СТОКИ И УСЛУГИ				886.616	0	618.000	0	0	668.000
420 Патни и дневни расходи				70.000	0	70.000	0	0	70.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				263.000	0	248.000	0	0	248.000
423 Материјали и ситен инвентар				80.000	0	40.000	0	0	80.000
425 Договорни услуги				273.616	0	160.000	0	0	160.000
426 Други тековни расходи				200.000	0	100.000	0	0	110.000
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				2.453.876	0	2.185.260	0	0	2.235.260
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				1.567.260	0	1.567.260	0	0	1.567.260
401 Основни плати				1.144.092	0	1.144.092	0	0	1.144.092
402 Придонеси за социјално осигурување				423.168	0	423.168	0	0	423.168
42 СТОКИ И УСЛУГИ				886.616	0	618.000	0	0	668.000
420 Патни и дневни расходи				70.000	0	70.000	0	0	70.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				263.000	0	248.000	0	0	248.000
423 Материјали и ситен инвентар				80.000	0	40.000	0	0	80.000
425 Договорни услуги				273.616	0	160.000	0	0	160.000
426 Други тековни расходи				200.000	0	100.000	0	0	110.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
К3 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ									
ПРИХОДИ :									
К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ									
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ									
425 Договорни услуги									
426 Други тековни расходи									
К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ									
425 Договорни услуги									
426 Други тековни расходи									

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Дотации	Расходи од Донации	Расходи од кредити	
К4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО									
ПРИХОДИ :									
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО			281.000	347.000	0	0	0	0	347.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			281.000	347.000	0	0	0	0	347.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			111.000	150.000	0	0	0	0	150.000
423 Материјали и ситен инвентар			120.000	130.000	0	0	0	0	130.000
425 Договорни услуги			50.000	67.000	0	0	0	0	67.000
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО									
42 СТОКИ И УСЛУГИ									
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			281.000	347.000	0	0	0	0	347.000
423 Материјали и ситен инвентар			111.000	150.000	0	0	0	0	150.000
425 Договорни услуги			120.000	130.000	0	0	0	0	130.000
			50.000	67.000	0	0	0	0	67.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
L0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА				150.000	0	0	0	0	0	150.000
ПРИХОДИ :										
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА				150.000	0	0	0	0	0	150.000
РАСХОДИ :										
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				150.000	0	0	0	0	0	150.000
463 Трансфери до невладини организации				100.000	0	0	0	0	0	100.000
464 Разни трансфери				50.000	0	0	0	0	0	50.000
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА				150.000	0	0	0	0	0	150.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				150.000	0	0	0	0	0	150.000
463 Трансфери до невладини организации				100.000	0	0	0	0	0	100.000
464 Разни трансфери				50.000	0	0	0	0	0	50.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ		
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити			
LA СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				170.000	0	0	0	0	0	0	
ПРИХОДИ :											
LA0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				170.000	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :											
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				170.000	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти				170.000	0	0	0	0	0	0	0
LA0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				170.000	0	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				170.000	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти				170.000	0	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна СМЕТКА	2012 Предходен Буџет	Б У Џ Е Т 2013						
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ	
МВ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА				18.417.373	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ :										
МВ0 ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА				18.417.373	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ				2.747.478	0	0	0	0	0	0
420 Патни и дневни расходи				110.700	0	0	0	0	0	0
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				66.066	0	0	0	0	0	0
423 Материјали и ситен инвентар				67.675	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги				1.600.364	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи				598.673	0	0	0	0	0	0
427 Привремени вработувања				304.000	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				7.491.770	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери				7.491.770	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				8.178.125	0	0	0	0	0	0
480 Купување на опрема и машини				512.689	0	0	0	0	0	0
481 Градежни објекти				6.444.050	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти				206.400	0	0	0	0	0	0
483 Купување на мебел				1.014.986	0	0	0	0	0	0
МВ0 ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА				18.417.373	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ				2.747.478	0	0	0	0	0	0
420 Патни и дневни расходи				110.700	0	0	0	0	0	0
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				66.066	0	0	0	0	0	0
423 Материјали и ситен инвентар				67.675	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги				1.600.364	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи				598.673	0	0	0	0	0	0
427 Привремени вработувања				304.000	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				7.491.770	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери				7.491.770	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				8.178.125	0	0	0	0	0	0
480 Купување на опрема и машини				512.689	0	0	0	0	0	0
481 Градежни објекти				6.444.050	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти				206.400	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Дотации	Расходи од Донации	Расходи од кредити		
483	Купување на мебел		1.014.986	0	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Ѣ Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				61.744.769	0	805.000	60.622.000	0	0	61.427.000
ПРИХОДИ :										
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				61.744.769	0	805.000	60.622.000	0	0	61.427.000
РАСХОДИ :										
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				49.261.436	0	0	49.039.556	0	0	49.039.556
401 Основни плати				35.929.636	0	0	35.818.716	0	0	35.818.716
402 Придоноси за социјално осигурување				13.331.800	0	0	13.220.840	0	0	13.220.840
42 СТОКИ И УСЛУГИ				11.532.242	0	655.000	10.587.444	0	0	11.242.444
420 Патни и дневни расходи				122.250	0	10.000	50.000	0	0	60.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				6.516.122	0	0	6.959.346	0	0	6.959.346
423 Материјали и ситен инвентар				655.000	0	85.000	568.000	0	0	653.000
424 Поправки и тековно одржување				2.253.009	0	150.000	1.483.000	0	0	1.633.000
425 Договорни услуги				1.778.280	0	300.000	1.435.000	0	0	1.735.000
426 Други тековни расходи				207.581	0	110.000	92.098	0	0	202.098
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				91.302	0	0	145.000	0	0	145.000
464 Разни трансфери				91.302	0	0	145.000	0	0	145.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				859.789	0	150.000	850.000	0	0	1.000.000
480 Купување на опрема и машини				709.789	0	0	550.000	0	0	550.000
483 Купување на мебел				150.000	0	150.000	300.000	0	0	450.000
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				61.744.769	0	805.000	60.622.000	0	0	61.427.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				49.261.436	0	0	49.039.556	0	0	49.039.556
401 Основни плати				35.929.636	0	0	35.818.716	0	0	35.818.716
402 Придоноси за социјално осигурување				13.331.800	0	0	13.220.840	0	0	13.220.840
42 СТОКИ И УСЛУГИ				11.532.242	0	655.000	10.587.444	0	0	11.242.444
420 Патни и дневни расходи				122.250	0	10.000	50.000	0	0	60.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				6.516.122	0	0	6.959.346	0	0	6.959.346
423 Материјали и ситен инвентар				655.000	0	85.000	568.000	0	0	653.000
424 Поправки и тековно одржување				2.253.009	0	150.000	1.483.000	0	0	1.633.000
425 Договорни услуги				1.778.280	0	300.000	1.435.000	0	0	1.735.000
426 Други тековни расходи				207.581	0	110.000	92.098	0	0	202.098
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				91.302	0	0	145.000	0	0	145.000
464 Разни трансфери				91.302	0	0	145.000	0	0	145.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		859.789	0	150.000	850.000	0	0	1.000.000
480	Купување на опрема и машини		709.789	0	0	550.000	0	0	550.000
483	Купување на мебел		150.000	0	150.000	300.000	0	0	450.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Ѣ Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ	
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				34.456.177	0	620.000	29.970.000	0	0	30.590.000
ПРИХОДИ :										
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				34.456.177	0	620.000	29.970.000	0	0	30.590.000
РАСХОДИ :										
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				23.455.000	0	0	23.105.000	0	0	23.105.000
401 Основни плати				17.180.000	0	0	16.860.000	0	0	16.860.000
402 Придонеси за социјално осигурување				6.275.000	0	0	6.245.000	0	0	6.245.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				9.191.831	0	620.000	6.665.000	0	0	7.285.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				3.478.000	0	0	1.798.000	0	0	1.798.000
423 Материјали и ситен инвентар				692.547	0	0	482.000	0	0	482.000
424 Поправки и тековно одржување				200.000	0	0	100.000	0	0	100.000
425 Договорни услуги				4.556.284	0	545.000	4.065.000	0	0	4.610.000
426 Други тековни расходи				255.000	0	75.000	220.000	0	0	295.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				168.000	0	0	200.000	0	0	200.000
464 Разни трансфери				168.000	0	0	200.000	0	0	200.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				1.641.346	0	0	0	0	0	0
480 Купување на опрема и машини				578.384	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти				1.062.962	0	0	0	0	0	0
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				34.456.177	0	620.000	29.970.000	0	0	30.590.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				23.455.000	0	0	23.105.000	0	0	23.105.000
401 Основни плати				17.180.000	0	0	16.860.000	0	0	16.860.000
402 Придонеси за социјално осигурување				6.275.000	0	0	6.245.000	0	0	6.245.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				9.191.831	0	620.000	6.665.000	0	0	7.285.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				3.478.000	0	0	1.798.000	0	0	1.798.000
423 Материјали и ситен инвентар				692.547	0	0	482.000	0	0	482.000
424 Поправки и тековно одржување				200.000	0	0	100.000	0	0	100.000
425 Договорни услуги				4.556.284	0	545.000	4.065.000	0	0	4.610.000
426 Други тековни расходи				265.000	0	75.000	220.000	0	0	295.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				168.000	0	0	200.000	0	0	200.000
464 Разни трансфери				168.000	0	0	200.000	0	0	200.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				1.641.346	0	0	0	0	0	0
480 Купување на опрема и машини				578.384	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482 Други градежни објекти			1.062.962	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
R1 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА			190.000	142.000	0	0	0	0	142.000
ПРИХОДИ :									
R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА			190.000	142.000	0	0	0	0	142.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			190.000	142.000	0	0	0	0	142.000
424 Поправки и тековно одржување			85.000	120.000	0	0	0	0	120.000
425 Договорни услуги			105.000	22.000	0	0	0	0	22.000
R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА			190.000	142.000	0	0	0	0	142.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			190.000	142.000	0	0	0	0	142.000
424 Поправки и тековно одржување			85.000	120.000	0	0	0	0	120.000
425 Договорни услуги			105.000	22.000	0	0	0	0	22.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
РА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХО									
ПРИХОДИ :									
РАА Основување на природата за подобар квалитет на животот									
		0	0	0	0	0	17.198.229	0	17.198.229
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	0	0	0	1.401.199	0	1.401.199
423 Материјали и ситен инвентар		0	0	0	0	0	91.636	0	91.636
425 Договорни услуги		0	0	0	0	0	285.649	0	285.649
426 Други тековни расходи		0	0	0	0	0	15.621	0	15.621
427 Привремени вработувања		0	0	0	0	0	1.008.293	0	1.008.293
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	9.647.030	0	9.647.030
464 Разни трансфери		0	0	0	0	0	9.647.030	0	9.647.030
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	0	6.150.000	0	6.150.000
482 Други градежни објекти		0	0	0	0	0	6.150.000	0	6.150.000
РАА Основување на природата за подобар квалитет на животот									
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	0	0	0	17.198.229	0	17.198.229
423 Материјали и ситен инвентар		0	0	0	0	0	1.401.199	0	1.401.199
425 Договорни услуги		0	0	0	0	0	91.636	0	91.636
426 Други тековни расходи		0	0	0	0	0	285.649	0	285.649
427 Привремени вработувања		0	0	0	0	0	15.621	0	15.621
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	1.008.293	0	1.008.293
464 Разни трансфери		0	0	0	0	0	9.647.030	0	9.647.030
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	0	6.150.000	0	6.150.000
482 Други градежни објекти		0	0	0	0	0	6.150.000	0	6.150.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна Сметка	2012 Предходен Буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			26.997.851	68.200	6.100.000	16.748.000	363.780	0	23.279.980
ПРИХОДИ :									
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			26.997.851	68.200	6.100.000	16.748.000	363.780	0	23.279.980
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			14.567.154	0	0	14.623.000	0	0	14.623.000
401 Основни плати			10.430.083	0	0	10.690.000	0	0	10.690.000
402 Придонеси за социјално осигурување			4.137.071	0	0	3.933.000	0	0	3.933.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			10.045.000	6.200	5.850.000	2.055.000	363.780	0	8.284.980
420 Патни и дневни расходи			106.000	0	105.000	0	0	0	105.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			2.570.000	0	550.000	1.590.000	0	0	2.140.000
423 Материјали и ситен инвентар			5.115.000	0	4.370.000	30.000	363.780	0	4.763.780
424 Поправки и тековно одржување			850.000	0	291.000	30.000	0	0	321.000
425 Договорни услуги			1.123.000	6.200	333.000	415.000	0	0	754.200
426 Други тековни расходи			281.000	0	201.000	0	0	0	201.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			210.000	52.000	50.000	60.000	0	0	172.000
464 Разни трансфери			210.000	52.000	50.000	60.000	0	0	172.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			2.175.897	0	200.000	0	0	0	200.000
480 Купување на опрема и машини			740.000	0	200.000	0	0	0	200.000
481 Градежни објекти			1.435.897	0	0	0	0	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			26.997.851	68.200	6.100.000	16.748.000	363.780	0	23.279.980
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			14.567.154	0	0	14.623.000	0	0	14.623.000
401 Основни плати			10.430.083	0	0	10.690.000	0	0	10.690.000
402 Придонеси за социјално осигурување			4.137.071	0	0	3.933.000	0	0	3.933.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			10.045.000	6.200	5.850.000	2.065.000	363.780	0	8.284.980
420 Патни и дневни расходи			106.000	0	105.000	0	0	0	105.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			2.570.000	0	550.000	1.590.000	0	0	2.140.000
423 Материјали и ситен инвентар			5.115.000	0	4.370.000	30.000	363.780	0	4.763.780
424 Поправки и тековно одржување			850.000	0	291.000	30.000	0	0	321.000
425 Договорни услуги			1.123.000	6.200	333.000	415.000	0	0	754.200
426 Други тековни расходи			281.000	0	201.000	0	0	0	201.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			210.000	62.000	50.000	60.000	0	0	172.000
464 Разни трансфери			210.000	62.000	50.000	60.000	0	0	172.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		6.478.848	791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
ПРИХОДИ :									
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		6.478.848	791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		6.154.848	451.848	0	5.753.000	0	0	6.204.848
401	Основни плати		4.289.672	340.672	0	3.999.000	0	0	4.339.672
402	Придонеси за социјално осигурување		1.865.176	111.176	0	1.754.000	0	0	1.865.176
42	СТОКИ И УСЛУГИ		324.000	340.000	0	0	0	0	340.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		220.000	245.000	0	0	0	0	245.000
423	Материјали и ситен инвентар		10.000	5.000	0	0	0	0	5.000
424	Поправки и тековно одржување		94.000	90.000	0	0	0	0	90.000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		6.478.848	791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		6.154.848	451.848	0	5.753.000	0	0	6.204.848
401	Основни плати		4.289.672	340.672	0	3.999.000	0	0	4.339.672
402	Придонеси за социјално осигурување		1.865.176	111.176	0	1.754.000	0	0	1.865.176
42	СТОКИ И УСЛУГИ		324.000	340.000	0	0	0	0	340.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		220.000	245.000	0	0	0	0	245.000
423	Материјали и ситен инвентар		10.000	5.000	0	0	0	0	5.000
424	Поправки и тековно одржување		94.000	90.000	0	0	0	0	90.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		6.478.848	791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
ПРИХОДИ :									
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		6.478.848	791.848	0	5.753.000	0	0	6.544.848
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		6.154.848	451.848	0	5.753.000	0	0	6.204.848
401	Основни плати		4.289.672	340.672	0	3.999.000	0	0	4.339.672
402	Придонеси за социјално осигурување		1.865.176	111.176	0	1.754.000	0	0	1.865.176
42	СТОКИ И УСЛУГИ		324.000	340.000	0	0	0	0	340.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		220.000	245.000	0	0	0	0	245.000
423	Материјали и ситен инвентар		10.000	5.000	0	0	0	0	5.000
424	Поправки и тековно одржување		94.000	90.000	0	0	0	0	90.000

Буџетот на Општина Берово за 2013 година влегува во сила со денот на објавување во "Службен гласник на Општина Берово", а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.

Совет на општина Берово
Претседавач (Најстар член)
Славчо Аждерски

Бр.07-2519/1
26.12.2012 г.
Берово

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување на
Буџетот на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2520/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/3
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 и 156/09) и член 90 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе

ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година

Член 1

Буџетот на Општина Берово за 2013 година (во натамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на донации, Буџет на дотации и Буџет на заеми.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да превземаат обврски.

За да се превземаат нови обврски до Советот на Општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на Општината.

Доколку во текот на годината Градоначалникот отцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, му предлага на Советот на Општината изменување и дополнување на Буџетот.

Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на Буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на Општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и подпрограми по претходно одобрување од Советот на Општината.

Одобрените средства во Буџетот на ниво на ставки во рамките на подпрограма и Буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставка во рамките на буџетот не можат да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности: Буџетот на донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие Буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на Општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, односно бруто платите се утврдуваат:

- на избраните и именуваните лица нето платата ќе се исплатува согласно утврдениот коефициент применет на основа во износ од 25.726,00 денари;
- вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2013 година изнесува 73,8 денари;
- за вработените кои немаат статус на државни службеници платите се утврдуваат врз основа на УНР каде вредноста на бодот изнесува 10 денари.

Член 10

Исплатата на платите на локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Буџетските корисници од локалните јавни установи финансирани со блок дотациите од општинскиот Буџет се должени два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средствата за плати кон кои ќе се приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработени по име и презиме, бруто и нето плати како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и др.) за односниот месец за кој се однесува исплатата.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот Буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

По извршената контрола согласно планираните средства во Буџетот на Општината, Градоначалникот на Општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното министерство од кое се трансверира блок дотацијата.

Член 11

Месечниот надоместок за присуство на седници на Совет се утврдува во висина од 50% од просечната нето плата во Републиката, исплатена во претходната година.

На Претседателот на Советот, за раководење и организирање на работата на Советот му се определува надоместок, зголемен за 30% од утврдениот надоместок во став 1 на овој член.

Член 12

Надоместокот на отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалните јавни установи изнесува двократен износ од просечната нето плата во Републиката објавена до денот на исплатата.

Надоместокот за вработените во Општината, ќе се исплатува од подставката 464 940 надоместок при пензионирање подпрограма Е0 Општинска администрација.

Надоместокот за локалните јавни установи ќе се исплатува од подставката 464 940 надоместок при пензионирање од соодветната програма и сметка на секој корисник посебно.

Член 13

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен.

Член 14

Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000,00 денари.

На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување), доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари по семејство.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со исто место на живеење на иста адреса што се докажува со соодветен документ за идентификација (лична карата или пасош).

Надоместоците од став 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната, односно во наредната година.

На работниците ангажирани со договор за отстапување на работник за привремено вработување, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања.

Член 15

Користењето на средствата од Буџетот на Општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки.

Набавките на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи од 6.000 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 16

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), одлучува Советот на Општината, а за износите до 50.000,00 денари може да одлучува и Градоначалникот, а истите ги извршува Градоначалникот. За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе извештај за користење на средствата од резервата

Член 17

Средствата утврдени во подпрограмата Д0-Градоначалник, подставката 463 110 Трансвери до здруженија на граѓани и фондации ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата на граѓани и фондации врз основа на поднесени барања и проекти кои овозможуваат развој на локалната заедница.

За средства потребни за одредени проектни активности на здруженијата на граѓани и фондации до износ од 10.000,00 денари, одлучува Градоначалникот, додека за поголеми износи одлучува Советот на Општината.

Градоначалникот во писмена форма доставува до Советот информација по истекот на секој квартал за висината на средствата кои се дадени и називот на субјектот.

Член 18

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделни програми и подпрограми ги извршува Градоначалникот на Општината.

Член 19

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на Општината. За обезбедените средства Градоначалникот на Општината дава писмено известување, по претходно дадена согласност од Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација.

Член 20

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите кои се уплатени, а до колку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 21

Буџетот на Општина Берово се извршува од 01.01.2013 до 31.12.2013 година.

Член 22

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“, а ќе се применува од 01.01.2013 година.

Бр.07- 2520/1
26.12.2012 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за работа на Советот
на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2521/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/4
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), а во врска со член 19 став 2 точка 3 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07) и согласно член 128 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Советот на општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесе

ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Берово за 2013 година

I. ОПШТ ДЕЛ

Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2013 година се базира на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа и другите закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа како и Статутот на Општина Берово и Деловникот за работа на Советот на Општина Берово.

Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководи Советот, обезбедува транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

1. Квартал јануари – март

1.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2011/2012 година;

- Изработува: Одделение за финансиски прашања
- Разгледува: Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.2 Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2012 година

- Изработува: Одделението за финансиски прашања
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.3 Извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2012 година

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита за животната средина
- Усвојува: Советот на општина Берово

1.4 Финансиски извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2012 година

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.5 Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за 2012 година

- Изработува: ОСУ „Ацо Русковски“-Берово
- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.6 Финансиски извештај од завршна сметка на општинските основни училишта за 2012

година

- Изработува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово
ООУ „Никола Петров Русински“ – с.Русиново
- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.7 Финансиски извештај од завршна сметка на општинската јавна установа за деца детска

градинка „23 ти Август“-Берово за 2012 година

- Изработува: ОЈУД „23 ти Август“-Берово
- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.8 Финансиски извештај од завршна сметка на Домот на културата „Димитар Беровски“ -

Берово за 2012 година

- Изработува: Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово
- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.9 Извештај за реализација на програмата за работа на Домот на културата „Димитар

Беровски“ Берово за 2012 година

- Изработува: Дом на култура „Димитар Беровски“ Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.10 Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово

за 2012 година

- Изработува: ТПП единица на Општина Берово
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.11 Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици на Општина Берово за 2012 година

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.12 Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Берово за 2012 година

- Изработува: Секторот за комунални работи, заштита на животната средина, урбанизам и ЛЕР;
- Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Советот на Општина Берово

1.13 Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно осветлување на Општина Берово за 2012 година

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.14 Извештај за работата на Советник овластен урбанистички и градежен инспектор за период јули-декември 2012 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор-инспекторат, Овластен урбанистички и градежен инспектор
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.15 Извештај за работата на Советник овластен инспектор за комунални дејности и заштита на животна средина за период јули-декември 2012 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.16 Извештај за работата на Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици за период јули - декември 2012 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.17 Извештај за работата на Овластен инспектор за просвета, спорт и култура за период јули-декември 2012 година

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за просвета, спорт и култура
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.18 Извештај за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност на подрачјето на ПС-Берово второ плугодије од 2012 година

- Изработува: ПС-Берово
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.19 Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“Берово по сектори за период јули-декември 2012 година

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЈЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.20 Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2012 година во областа на локален развој, меѓународна соработка и јавни дејности

- Изработува: Одделението за локален економски развој;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЈЕР и Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.21 Извештај за реализација на програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2012 година;

- Изработува: ЈПКР „Услуга“ Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.22 Извештај за реализација на програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2012 година;

- Изработува : ЈПКР “Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.23 Извештај за реализација на програма за активности на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2012 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.24 Извештај за реализација на програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2012 година

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.25 Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2012 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.26 Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2012 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

2. Квартал април-јуни

2.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2013 год.

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

2.2 Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови на Општина Берово за 2012 година

- Иработува: Одделение за урбанизам
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Советот на Општина Берово

2.3 Извештај за реализација на Програма за работа во областа на располагањето соградежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2012 година;

- Изготвува: Одделение за урбанизам
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

2.4 Извештај за администрирање приходи (локалните даноци и комунални такси) за 2012 година

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисијата финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

2.5 Информација за имотот на Општина Берово со осврт и на имотот на месните заедници

- Изработува: Комисија за утврдување на вредност на имот на Општина Берово со Комисија за давање под закуп имот на Општина Берово
- Разгледува: Комисија за буџет, финансии и ЛЕР
- Усвојува: Советот на Општина Берово

2.6 Информација за состојбите со дивите депонии во Општина Берово

- Изработува: Одделението за комунални работи и заштита на животната средина во соработка со ЛПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3. Квартал јули – септември

3.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2013 год.

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.2 Извештај за работа на општинското средно училиште “Ацо Русковски” Берово, во учебната 2012/2013 година

- Изработува: ОСУ „Ацо Русковски“ -Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.3 Извештај за работа на општинските основни училишта во учебната 2012/2013 година

Изработува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово и ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново

- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.4 Извештај од работа на ОЈУДГ Детска градинка “23 Август “ Берово во учебната 2012/2013 година.

- Изработува: ОЈУДГ „23ти Август“ – Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.5 Предлог-Годишна програма за работа на општинското средно училиште „Ацо Русковски“ Берово, во учебната 2013/2014 година

- Изготвува: ОСУ “Ацо Русковски” - Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.6 Предлог-Годишна програма за работа на општинските основни училишта во Општина Берово во учебната 2013/2014

- Изготвува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово и ООУ „Никола Петров Русински“- с.Русиново
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.7 Предлог-Годишна програма за работа на ОЈУД Детска градинака „23 ти Август“Берово во учебната 2013/2014 година

- Изготвува: ОЈУД Детска градинака “23 Август “ Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.8 Извештај за работата на Советник овластен урбанистички и градежен инспектор за период јануари-јуни 2013 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор-инспекторат, Овластен урбанистички и градежен инспектор
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.9 Извештај за работата на Советник овластен инспектор за комунални дејности и заштита на животна средина за период јануари-јуни 2013 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.10 Извештај за работата на Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици за период јануари-јуни 2013 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици
- Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.11 Извештај за работата на Овластен инспектор за просвета, спорт и култура за период јануари-јуни 2013 година

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за просвета, спорт и култура
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.12 Извештај за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност на подрачјето на ПС-Берово за прво полугодије од 2013 година

- Изработува: ПС-Берово
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.13 Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“Берово по сектори за период јануари-јуни 2013 година

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4. Квартал октомври – декември

4.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2013 год.

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.2 Предлог-Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Берово (ребаланс за 2013 година)

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува : Комисија финансирање,буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.3 Предлог-План на програми за развој

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово
- Изработува: Одделение за финансиски прашања,, Одделение за локален економски развој и Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.4 Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Берово за 2014 година

- Изработува: Сектор за комунални дејности заштита на животната средина урбанизам и локален економски развој;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.5 Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.

- Изработува: Сектор за комунални дејности заштита на животната средина уранизам и локален економски развој;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.6 Предлог-Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на Општина Берово за 2014 година

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.7 Предлог-Програма за активностите на Општина Берово за 2014 година во областа на локален развој и меѓународна соработка;

- Изработува: Одделението за локален економски развој;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР и Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.8 Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови за 2014 година

- Изработува: Одделение за урбанизам
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина.
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.9 Предлог-Програма за работа во областа за располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2014 година

- Изработува: Одделение за урбанизам
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина.
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.10 Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2014 година;

- Изработува: ЈПКР „Услуга“ Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.11 Програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2014 година;

- Изработува : ЈПКР „Услуга“ Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.12 Предлог-Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2014 година;

- Изработува : ЈПКР”Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.13 Програма за активности на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2014 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.14 Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2014 година

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.15 Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.16 Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.17 Предлог-програма за работа на ЈПКР”Услуга” Берово за 2014 година

- Изработува : ЈПКР”Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.18 Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година

- Изработува: ТППЕ на Општина Берово
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.19 Програма за работа на Домот на културата „Димитар Беровски“ - Берово за 2014 година

- Изработува: Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.20 Програма-Календар за одбележување на празници и манифестации во 2014 година.

- Изработува: Комисијата за одбележување на празници и доделување на награди и признанија со Одделението за лер, меѓународна соработка и јавни дејности.
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.21 Информација на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата на Општина Берово за периодот 2013 година

- Изработува: Општински совет за безбедност на сообраќајот и патиштата на Општина Берово;
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.22 Предлог - Буџетски календар за 2014 година

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.23 Предлог - Буџет на Општина Берово за 2014 година.

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово
- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.24 Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Берово за 2014 г.

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово
- Изработува: Одделение за правни и општи работи и Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово;

4.25 Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година

- Изработува: Комисија за изработка на Програма со Одделение за правни и општи работи

- Разгледува и усвојува: Совет на Општина Берово

III. НОРМАТИВЕН ДЕЛ

Овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2013 година ја регулира нормативната дејност на Советот односно донесување на програми, одлуки, решенија и заклучоци од надлежност на Советот, како и акти за усогласување на постојните прописи и прописите што ќе бидат донесени во текот на 2013 година од страна на државните органи.

Материјалите утврдени со Програмата и другите акти по кои Советот ќе се произнесува во текот на 2013 година, претходно ќе ги разгледаат комисиите при Советот на Општина Берово, согласно надлежностите утврдени со Статутот на Општина Берово и Деловникот за работа на Советот на Општина Берово.

IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници кои треба да се придржуваат на роковите утврдени во Програмата.

Во текот на 2013 година, Советот на Општина Берово ќе ги разгледува и сите дополнителни содржини што ќе произлезат од тековното работење.

Кварталните извештаи ќе се донесуваат во секој квартал, а ќе се разгледуваат на првата наредна седница по завршувањето на секој квартал.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2521/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за престанување на важноста на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот

Се објавува Одлука за престанување на важноста на Одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, бр.07-2522/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/5
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 5 став 2 од Законот за даноците на имот („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 92/07, 102/08,35/11, 53/11 и 84/12) и член 19 став 2 точка 38 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесува

ОДЛУКА

за престанување на важноста на Одлуката за формирање на комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот

Член 1

Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.07-1072/1 од 29.06.2009 година објавена во („Службен гласник на Општина Берово“ бр.04/2009).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“

Бр.07- 2522/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за грејната 2012-2013 година

Се објавува Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за грејната 2012-2013 година, бр.07-2523/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/6
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/09), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе

ОДЛУКА

за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за грејната 2012-2013 година

Член 1

Со оваа Одлука се отстапува нафта за греење на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за грејната сезона 2012-2013 година, отстапена со Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Берово, бр.41-8056/3 од 16.10.2012 година, објавена во („Сл.весник на РМ“ бр.133/2012) и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1, 20.000 литри.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07- 2523/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-Штала за чување на добиток на КП 5924 КО Владимирово во Општина Берово

Се објавува Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс - Штала за чување на добиток на КП 5924 КО Владимирово во Општина Берово на Ванчо Лошански, бр.07-2524/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/7
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 17, а во врска со член 50, став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009) и Програмата за изработка на урбанистичка планска документација за 2011 година на подрачјето на Општина Берово бр. 07-3167/1 од 28.12.2010 година, а по поднесеното барање со Наш бр. 23-2193/1 од 31.10.2012 година, од ЛОШАНСКИ ВАНЧО од Владимирово, за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Стопански комплекс - Штала за чување на добиток, на КП 5924, КО Владимирово, надвор од планскиот опфат, Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесе:

ОДЛУКА

за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Стопански комплекс - Штала за чување на добиток, на КП 5924, КО Владимирово, во Општина Берово

Член 1

Со оваа одлука се прифаќа иницијативата за изработка на локална урбанистичка планска документација, за изградба на Стопански комплекс - Штала за чување на добиток, на КП 5924, КО Владимирово, што е надвор од планскиот опфат и за подрачјето нема урбанистичко планска документација.

Член 2

Се задолжува одделение за урбанизам согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање да отпочне со постапка за изработка на локална урбанистичка планска документација вон планскиот опфат на КП 5924, КО Владимирово.

Член 3

Сите трошоците потребни за изработка на локална урбанистичка планска документација ќе ги финансира заинтересираната странка ЛОШАНСКИ ВАНЧО од Владимирово, за што по потреба ќе се склучи посебен договор со инвеститорот и Општина Берово.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Берово.

Бр. 07- 2524/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за изменување на Заклучокот за одобрување на План на Програми за развој за 2013 година на Општина Берово

Се објавува Заклучок за изменување на Заклучокот за одобрување на План на Програми за развој за 2013 година на Општина Берово, бр.07-2525/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/8
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 21-б став 2 од Законот за буџетите („Сл.весник на РМ“ 64/05, 4/08, 103/08 и 156/09) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за изменување на Заклучокот за одобрување на План на Програми за развој за 2013 година на Општина Берово

1. Во Заклучокт за одобрување на План на Програми за развој за 2013 година на Општина Берово бр.07-2235/1 од 07.11.2012 година, објавен во („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.43/2012) во точка 1 (еден), алинеа 1 (еден) се менува и гласи:

Прекугранична соработка со проекти:

- „Обновување на природата за подобар и поквалитетен живот“, Буџетска програма Р, развојна програма РАА и
- „Бизнис-инкубатор економски развој и видливост на пограничниот регион“, Буџетска програма Г, развојна програма ГАА.

Алинеа 2 и 3 се бришаат.

2. Овој Заклучок влегува во сила со објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07- 2525/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2526/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година

Бр.08-2549/9
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 62 ст.1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 84 став 1 од Законот за уредување на градежно земјиште (Службен весник на РМ бр.17/2011год. и 53/2011год) и член 19 став 2 точка 8 од Статутот на општина Берово (Сл.гласник бр.13/02 и 18/07) ,Советот на општина Берово на Седницата одржана на ден 26.12.2012 година донесе:

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2013 ГОДИНА

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Берово за 2013 година е основа по која ќе се врши уредување на градежното земјиште и опфаќа:

- 1.Просторот кој е предмет на уредување и обем на уредување;
- 2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- 3.Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и негова распределба и пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;;
- 4.Определување на цена на градежно земјиште при решавање на имотно правни односи за потребите за уредување на градежно земјиште;
- 5.Динамика на извршување на Програмата;
- 6.Преодни и завршни одредби.
- 7.Трошоци за уредување на градежно земјиште, односно намена на средства по објекти и области .
- 8.Изворни приходи .

1. Просторот кој е предмет на уредување и обем на уредување;

1.1 Уредување на градежното земјиште во 2013 година ќе се врши во градот Берово на подрачјето опфатено со детален урбанистички план на градот:

-На сите поединечни локации на поранешни сопственици со утврдено предимствено право на користење на тоа земјиште и на сите сопственици кои правото на користење го трансформирале во право на сопственост согласно новиот Закон за градежно земјиште,во согласност со намените утврдени во Генералниот и Деталниот урбанистички план на градот по обезбедена урбанистичка градежна документација и склучен договор за уредување на градежното земјиште со Одделение за комунални работи и заштита на животна средина на општина Берово;

-На сите локации дадени под концесија ,долготраен или краткотраен закуп од страна на Република Македонија врз основа на спроведена постапка согласно Законот за градежно земјиште,за намените утврдени со Деталниот урбанистички план на градот;

1.2. Уредување на градско земјиште за изградба на објекти надвор од урбаниот опфат и во случаи кога уредувањето не е предвидено со Програмата, го врши инвеститорот на сопствен трошок.

2.Обем и степен на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура

2.1 Градежното земјиште за локациите од точка 1.1 на оваа програма ќе се уреди со комплетна комунална инфраструктура(основна уреденост),на следниот начин:

- Изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- Изградба на водоводна мрежа;
- Изградба на фекална канализација;

-Изградба на електрична мрежа.

2.2 За повисок степен на уредност од основниот, потребна е изградба на следната инфраструктура:

- Изградба на ПТТ мрежа;
- Изградба на топлификациона мрежа;
- Изградба на улици, тротоари и паркинзи;
- Изградба на атмосферска канализација;
- Изградба на улично осветлување;
- Изградба на гасоводна мрежа;
- Изградба на пречистителна станица за отпадни води.

2.3 Доколку земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен на уреденост определен во точка 2.1 од програмата се утврдува како понизок степен на уреденост.

3. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;

Надоместокот за уредување на градежно земјиште се определува до висина на реалните трошоци за уредување-целосен надоместок во следниот износ:

3.1 За локации со основен степен на уреденост:

-геодетски работи-----	20 ден/м ²
-проектирање-----	30 ден/м ²
-улица(пробисна)-----	300 ден/м ²
-водовод-----	150 ден/м ²
-канализација-----	150 ден м/2
-електрична мрежа-----	400 ден/м ²

ВКУПНО: 1.050,00 ден/м² или 17 евра

3.2 За локации со повисок степен на уреденост:

-геодетски работи-----	20 ден/м ²
-проектирање-----	30 ден/м ²
-улица(асфалт)-----	470 ден м/2
-водовод-----	150 ден м/2
-канализација-----	150 ден м/2
-електрична мрежа-----	400 ден м/2

ВКУПНО: 1.220,00 ден/м² или 20 евра

3.3 За локациите со повисок степен на уреденост од степенот утврден со точките 3.1 и 3.2 се плаќа надоместокот од точка 3.2 (Вкупниот износ) зголемен за 1% за секој повисок степен на уреденост од точка 2.2 на оваа програма.

3.4 Надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловни, јавни и производни објекти (фабрички погони, канцеларии, трговски и угостителски објекти) за основниот степен на уреденост изнесува:

-Прва зона во Берово-----	1.550,00 ден/м ² или 25 евра
-Втора зона во Берово-----	1.400,00 ден/м ² или 23 евра

3.5 Надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор определен во точка 3.4 од оваа програма за повисок степен на уреденост на градежното земјиште се зголемува за 1% од утврдената цена за секој нареден степен на уреденост.

3.6 Начин на пресметување на површините за одредување надоместок за уредување на градежно земјиште:

(1) Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште согласно точка 2 на ова програма, се пресметува по метар квадратен на новата корисна површина што ќе се гради, што претставува збир на нето површините на подовите на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект, помножен со следните коефициенти:

1. Стамбени објекти

-стамбени простории	-----	1,0
-стамбени простории со висина до 2,50 m подпокривен простор	-----	0,2
- лоѓија затворена од три страни	-----	0,4
-подлоѓија затворена од две страни	-----	0,3
-балкони,тераси	-----	0,2
-заеднички проодни тераси,пасажи	-----	0,2
-помошни простории,остава за гориво,котлара,визба	-----	0,3
-трафостаници до 35кв во објекти и надвор од објекти	-----	0,3
-скалишен простор и заеднички комуникации	-----	0,3
-стражарници,управител,простории за домар	-----	0,5
-паркиралишта и гаражи	-----	0,1

2. Деловни и јавни објекти

-простории	-----	1,0
-магацини	-----	0,5
-помошни простории,остава за гориво,котлара	-----	0,3
-трафостаници од 35кв во објект и надвор од објект	-----	0,4
-скалишен простор и заеднички комуникации	-----	0,5
-паркиралишта и гаражи	-----	0,1
- лоѓија затворена од три страни	-----	0,5
-подлоѓија затворена од две страни	-----	0,4
-балкони,тераси	-----	0,3
-отворен наткриен простор	-----	0,3

3. Други објекти

-катни гаражи	-----	0,05
-спортски покриени објекти	-----	0,5
-спортски откриени објекти	-----	0,3
-гасни станици и базни станици за 50% од површина на локација	-----	1,0
-отворени пазаришта за 30% од површина на локацијата	-----	1,0
-базени	-----	0,2
-трафостаници над 35 кв	-----	1,0

4. За објекти од група на класи на намени Г – производство, дистрибуција и сервис

-Г1 тешка и загадочна индустрија	-----	0,0
-Г2 лесна индустрија	-----	0,0
-Г3 сервис	-----	0,0
-Г4 стоваришта	-----	0,0

5. За бензиска пумпна станица и нејзини придружни содржини

(продавници, кафетерии и ресторани, авто сервис, авто салони, помошни простории):

-продажни простории на бензинските пумпни станици	-----	1,0
-услужни простории на бензинските пумпни станици	-----	1,0

6. За објекти од група на класи на намени Б5 – угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, и за објекти од група на класи на намени А4 – хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом:

-сите простории	-----	0,0
-----------------	-------	-----

(2) Во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметуваат површините на :

- инсталациони канали
- окна за лифтови
- окна за врати
- отворени паркиралишта и
- подземни резервоари

(3) За објектите од став 1 со висина над 32 ката, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 27 % од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) точка 3.6

Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27%од вкупно пресметаната површина согласно став(1) и(2)од потточка 3,6 и за други објекти од став(1)од потточката3,6 без оглед на нивната височина,кои се наоѓаат на истата градежна парцела во која е предвидена изградба на објекти со височина над 32 ката.

(4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина, согласно став(1) и (2) точка 3.6

3.7.„Надоместок за уредување на градежно земјиште за населени места во Општина Берово”

3.7.1. За населените места Смојмирово, Мачево, Будинарци и Митрашинци кои имаат УДС ќе се наплатава за следните видови објекти :

1. За индивидуални станбени згради -190,00 ден./м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.
2. За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени станици, амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 455,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините, на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација , помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.
3. За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 560,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување за трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1м² разликата до деловен простор, т.е. 370,00 ден/м². нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. За други објекти:

- катни гаражи 110,00 ден/м²
- спортски покриени објекти 280,00 ден/м²
- отворени пазаришта 20% од површината по 560,00 ден/м²

Населено место	Улица -- -јавен пат	Водовод	Канализација	Ел.мрежа	Вкупен износ за наплата	
----------------	------------------------	---------	--------------	----------	-------------------------	--

Прва група: 190/560 ден.

	50%	15%	15%	20%		
Смојмирово	+	+	+	+	190/560	
Мачево	+	+	-	+	160/470	
Будинарци	+	+	+	+	190/560	
Митрашинци	+	+	-	+	160/470	

Втора група: 190/280

Ратеве	+	+	+	+	190/280	
Русиново	+	+	+	+	190/280	
Владимирово	+	+	+	+	190/280	
Двориште	+	+	--	+	160/240	

3.7.2. За населените места: Ратеве, Русиново, Владимирово и Двориште кои имаат Општ акт ќе се наплатува за следните видови објекти.

1. За индивидуални станбени згради -190,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.
2. За објекти од јавен карактер како што се: училишта, здравствени објекти (болници, клиници , здравствени станици, амбуланти, и друго), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството. Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува.220,00ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно оверена проектна документација помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа програма.
3. За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 280,00 ден м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплача за 1 м² разлика до деловен простор, т.е. 90,00 ден/м² нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро. ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. За други објекти :

- катни гаражи 55,00 ден/м²
- спортски покриени објекти 140,00 ден/м²
- отворени пазаришта 20% од површината по 280,00 ден/м²

3.7.3. За туристичка населба „Суви Лаки“ и туристичка населба „Беровско Езеро“ ќе се наплатува за следните видови објекти :

1. За индивидуални станбени згради и викенд куќи-218,00 ден./м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

2. За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени станици, амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 523,00 ден/ м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините, на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација , помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

3. За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 645,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување за трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1м² разликата до деловен простор, т.е. 425,00 ден/м². нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. За други објекти:

- катни гаражи 123,00 ден/м²
- спортски покриени објекти 320,00 ден/м²
- отворени пазаришта 20% од површината по 645,00 ден/м²

Населено место	Улица ---		Канализација	Ел.мрежа	Геодетски	Вкупен
----------------	-----------	--	--------------	----------	-----------	--------

	јавен пат	Водовод			работи и проектирање	износ за наплата
	40%	15%	15%	20%	10%	
„Суви Лаки“	+	+	-	+	+	185/548
„Беровско Езеро“	+	+	+	+	+	218/645

4. Определување на цена на градежно земјиште при решавање на имотно правни односи за потребите за уредување на градежно земјиште;

4.1 Цената на градежното земјиште во Берово при решавање на имотно-правни односи изнесува:

а) Прва зона

-за доделување-----350 ден/м²

-за одземање од владение-----300 ден/м²

б) Втора зона (останато градско подрачје)

-за доделување-----300 ден/м²

-за одземање од владение-----250 ден/м²

Прва зона во Берово го опфаќа просторот меѓу улиците ”Маршал Тито” од двете страни од зградата на МВР до Манастирот ”Свети Архангел Михаил”, улица ”Партизанска” од двете страни до раскрсницата со улица ”Задарска”, улица ”Задарска” од двете страни со раскрсницата со улица ”23 Август”, улица ”23 Август” до раскрсницата со улица ”Моша Пијаде”, улица ”Моша Пијаде” од оваа раскрсница до Манастирот ”Свети Архангел Михаил”, улица ”Илинденска” од раскрсницата со улица ”Маршал Тито” до раскрсницата со улица ”Страшо Пинџур” и улица ”Страшо Пинџур” од раскрсницата со улица ”Илинденска” до раскрсница со улица ”Дедо Ило Малешевски”.

5. Динамика на извршување на Програмата

Динамиката на извршување на работите на уредување на градежното земјиште предвидени во програмата ќе се одвива во зависност од наменските средства кои ќе се соберат во Буџетот на општина Берово.

6. Преодни и завршни одредби

6.1 Надоместокот за уредување на градежно земјиште за доградби и надградби во Берово изнесува 50% од надоместоците утврдени во точка 3 од Програмата.

6.2 Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежно земјиште од новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти.

Во случаите од предходниот став на оваа подточка, површините на подпокривен простор, лоџија, подлоџија, балкони, тераси, заеднички преодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на површините на наведените простории и делови од објектот.

6.3 Надоместокот за уредување на градежно земјиште на инвеститорот инвеститорите кои до влегување во сила на оваа Програма инвестирале во инфраструктурна мрежа за сопствени објекти ќе се намали за износот на средствата со кои учествувал инвеститорот за односната мрежа, врз основа на доставен финансиски документ од изведувачот на работите, односно проценетата вредност на извршените работи.

Во случај кога градежното земјиште не е уредено, односно делумно е уредено, инвеститорот на објектот плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за делумно уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

6.4 Надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа за површина предвидена со заверен главен проект.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува врз основа на проект доставен од Одделението за урбанизам до Одделението за комунални работи и заштита на животна средина кој со инвеститорот на објектот склучува договор за начинот на плаќање и уредување на меѓусебните права и обврски.

6.5 За пренамена на станбен во деловен простор се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште во износ на разликата меѓу платениот надоместок за уредување на градежно земјиште за станбен простор и надоместокот за деловен простор.

6.6 Во уредувањето на градежното земјиште учествува општината, како и субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

Во случај кога неуредено, односно делумно уредено градежно земјиште ќе се доуредува, надоместокот го плаќаат корисниците на објектите на инфраструктурата и субјектите кои стопанисуваат со нив.

Трошоците за приклучок на инфраструктурните мрежи, како и таксите за приклучоци ги сноси инвеститорот на објектот во договор со соодветниот носител на инфраструктурната мрежа.

6.7 Во оваа програма надоместокот е пресметуван со вредност на еврото од 61 денар за 1 евро. При секоја промена на курсот на денарот во однос на еврото ќе се применуваат износите на надоместоците и цената на градежното земјиште во денарска противвредност на еврото според средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

6.8 Надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа во текот на постапката на издавањето на одобрението за градење.

Без платен надоместок за уредување на градежното земјиште не може да се издаде одобрение за градење.

6.9 Трошоците за дислокација на инфраструктурните мрежи и за изградба на пристапи, потпорни ѕидови и сл. плаќаат на товар на градителот на објектот.

6.10 Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник" на општина Берово.

ПРОГРАМА -- ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ (2013 год.)

J. КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

J00	Одржување на урбана опрема	80.000
1	Фарбање на канделабри парапети и столпчиња	50.000
2	Санација и оправки на урбана опрема	30.000
JH0	Урбана опрема (капитални расходи)	120.000
1	Набавка на урбана опрема	120.000
JG0	Изградба на системи за водоснабдување	800.000
1	Учество во изградба на систем за водоснабдување (доизградба) во с.Ратеве и Двориште	800.000
J20	Одведување и пречистување на отпадни води	410.000
1	Чистење на регулирани канали за атмосферски води од наноси	120.000
2	Чистење на покриен бет канал на ул "Страшо Пинџур"	80.000
3	Чистење на природни водотеци во Берово	160.000
4	Прибирање на мали води од ул "Илинденска и 29ти Ноември	50.000
JИ0	Изградба на системи за одведување и пречистување на	3.250.000

	отпадни води	
1	Изградба на фекална канализација во с. Мачево	350.000
2	Изградба на колектор за фекална канализација во с. Смојмирово, Беровско езеро и Ширината	1.500.000
3	Учество во изградбата на колектор за фекална канализација со пречистителна станица во : Митрашинци	600.000
4	Доизградба и санација на колекторски систем во с. Владимирово	800.000
J40	Јавна чистота	580.000
1	Чистење на јавно прометни површини	100.000
2	Шинтерска служба	40.000
3	Чистење на диви депонии	100.000
4	Подигање на јавната свест кај граѓаните	80.000
5	Проширување на локална депонија	200.000
6	Локации за нови и оправка на постојни контејнери	60.000
J80	Други комунални услуги	170.000
1	Рушење на стари објекти склони на пацање	170.000
JE0	Изградба и реконструкција на тротоари и друга комунална инфраструктура	1.800.000
1	Изградба на тротоар на ул"Моша Пијаде"	400.000
2	Изградба на тротоари на ул"11 Октомври"	400.000
3	Изградба на тротоари на ул"Задарска"	600.000
4	Изградба на детски игралишта и спортски терени во општина Берово.	400.000
Ф20	Уредување на градежно земјиште(имотно правни работи)	1.200.000
1	Експропријација за православни гробишта	1.000.000
2	Експропријација за комунална инфраструктура за(Ширината)	200.000
		8.410.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.Б	Назив на програмата	Износ во денари
1	Одржување на урбана опрема	80.000
2	Урбана порема (капитални расходи)	120.000
3	Изградба на системи за водоснабдување	800.000
4	Одведување и пречистување на отпадни води	410.000
5	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	3.250.000
6	Јавна чистота	580.000
7	Други комунални услуги	170.000
8	Изградба и реконструкција на тротоари и друга комунална инфраструктура	1.800.000
9	Уредување на градежно земјиште (имотно правни работи)	1.200.000

	Се вкупно	8.410.000

ИЗВОРНИ ПРИХОДИ

Сретствата за ставките од програмата J. Комунални објекти ќе се обезбеди од:

- I. Сопствено учество ----- 4.500.000,00 ден.
 II. Сретства од повисоко ниво на власт: 3.910.000,00

 Вкупно: 8.410.000,00ден.

- I. Сопствено учество : ----- 4.500.000,00
 I.1. Надоместок за уредување на град. земјиште. ----- 3.000.000,00
 I.2. Сретства од закуп на деловни простории ----- 100.000,00
 I.3. Продажба на градежно земјиште ----- 1.400.000,00

 Вкупно : 4.500.000,00 ден.

Бр.07-2526/1
26.12.2012 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2013 година

Се објавува Програма за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2013 година, бр.07-2527/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/10
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 20 став 4 и член 106 став 3 од Законот за јавни патишта (“Сл.весник на РМ” бр.26/96) и член 19 став 2 точка 12 од Статутот на општина Берово, Советот на општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесе

П Р О Г Р А М А

за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2013 година

Со оваа Програма се планираат активностите на општина Берово за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во општина Берово во 2013 година .

Во програмата во зависност од средствата со кои располага општината Берово и приливот на финансиски средства од Буџетот и Фондовите на Републиката се планирани следните активности:

1.Изградба, доизградба, реконструкција и санирање на улици во Општина Берово

1.1.Изградба на улици;	9.793.336 ден.
1.2.Реконструкција и санирање на улици	18.255.567 ден.
1.3. Изработка на проекти и елаборати 200.000 ден.
1.4.Набавка и изградба на сообраќајна сигнализација	180.000 ден.
1.5. Експропријација на земјиште	200.000 ден.
Вкупно 1.1 + 1.2. +1.3.+1.4.+1.5.	28.628.903 ден.

2. Изградба, реконструкција и санирање на локални патишта

2.1. Реконструкција и санирање на локален пат с.Мачево – с.Владимирово	200.000 ден.
2.2. Реконструкција и санирање на локален пат Студенец – с.Двориште.	9.400.000 ден.
2.3.Реконструкција и санирање на локален пат Три реки – с.Ратево	5.476.000 ден.
2.4. Изградба на локален пат „Ловен дом – Тур.населба Абланица“	5.500.000 ден

Вкупно 2 **20.576.000 ден.**

3. Одржување и заштита на локални патишта и улици, зимско одржување и регулирање на режимот на сообраќајот.

Вкупно 3 **1.522.457 ден.**

П Р И Х О Д И

1. Средства за изградба, доизградба, реконструкција и санирање на улици се предвидени од:

- Сопствено учество	4.580.000 ден.
- Светска банка	24.048.903 ден.

Вкупно: **28.628.903 ден.**

2. Средства за изградба, реконструкција и санирање на локални патишта се предвидени од:

- Сопствено учество	200.000 ден.
---------------------------	--------------

Вкупно: **200.000 ден.**

- За реконструкција и санирање на локални патишта точка 2.2,2.3 и 2.4 предвидени се средства од Светска банка и ЕБОР

20.376.000 ден

3. За одржување и заштита на локални патишта и улици, зимско одржување и регулирање на режим на сообраќајот, средства се предвидуваат

од:

Одделение за комунални работи и заштита на животна средина
на Општина Берово во рамки на предвидените средства од Буџетот
за 2013 год.

Вкупно:

1.522.457 ден.

Бр.07-2527/1
26.12.2012 год.
Б е р о в о

Совет на општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување
на јавно осветлување на подрачјето за Општина Берово за 2013 година**

Се објавува Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2528/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/11
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр. 5/02“) и член 19 став 2 точка 13 од Статутот на Општина Берово („Сл.Гласник на Општина Берово“) бр.13/02 и 18/07, Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 год.донесе:

ПРОГРАМА

**За изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување
на подрачјето на Општина Берово за 2013 година**

Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на Општина Берово, Советот на општината го уредува и организира вршењето на работите сврзани со јавното осветлување во општината .

Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2013 год. Односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во Општината .

Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е регулирано со Законот за комуналните такси (Сл. Весник на РМ бр. 61/04, 64/05, 92/07), според кој за користење и одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса во висина на противвредност од 25 киловат час за домашинства и 50 киловат час за трговски друштва и занаетчи по цена за јавно осветлување за секое броило за мерење на електричната енергија .

Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши „EVN Македонија “ и ја уплатува на сметка на Буџетот на Општина Берово .

Бројот на имателите на броила во текот на годината е променлив од причини што има пријавено потрошачи и потрошачи кои се одјавуваат и не користат електрична енергија .

Моментално на територијата на Општина Берово има регистрирано 3236 броила , од кои 3098 домаќинства и 138 трговски друштва . Мрежата за јавно осветлување се напојува од 38 трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување .

Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено :

- Набавка и вградување на нови светлосни тела
- Замена на прегорени и скршени сијалици .
- Замена на оштетени светлосни арматури .
- Замена на заштитни стакла .
- Замена на сите останати елементи на сијаличното место (пригушници , фасонки и др.) .
- Набавка и уградување на подземен кабел за осветлување на влезот на Берово ---м/ 400
- Набавка и уградување на надземен кабел.
- Санирање на јавното осветлување на кејот на река Брегалница
- Поставување на нови столбови на улици (замена на дотраени столбови и проширување на мрежата за улично осветлување со нови арматури во Берово и населените места)
- Доизградба на електрична мрежа населба Ширината .

Во Програмата за јавно осветлување за 2013 година се предвидува 8.510.000,00денари сопствени средства од кои за :

Јавно осветлување:

За тековната потрошувачка на електрична енергија ----- 4.940.000,00 денари

Изградба и санирање на јавно осветлување :

За одржување на инсталациите -----	350.000,00 денари
Набавка и вградување на нови светлосни тела -----	1.470.000,00 денари
Набавка и вградување на подземен кабел -----	450.000,00 денари
Набавка и вградување на надземен кабел -----	400.000,00 денари
Поставување на нови столбови на улици -----	300.000,00 денари
Доизградба на електрична мрежа населба Ширината-----	600.000,00 денари

ВКУПНО : ----- 8.510.000,00 денари

Во текот на 2013 година во Берово и по другите населени места во Општината се планира да се продолжи со набавка и вградување на нови светлосни тела за заштита на електрична енергија (натриумски сијалици) .

Редовното одржување на јавното осветлување се изведува со вршење на редовни контроли преку теренски увиди за согледување на состојбите , остранување на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба .

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни трафостаници . Извршител на сите овие активности ќе биде „EVN Македонија “ –подружница Берово . Додека редовното одржување преку замена на елементи ќе го врши стручно лице ангажирано во Општина Берово .

Надзор во редовното одржување на инсталациите , проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи , како и динамика на наменското користење на средствата ќе врши Оделението за комунални работи и заштита на животна средина .

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за одржување на јавна чистота
на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2541/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/12
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота(Службен весник на РМ“бр.111/08,64/09 и 88/10,Измените и дополнувањето на Законот за јавна чистота –Сл.весник на РМ бр.23/2011 и 53/2011) , член 19 став 2 точка 15 од Статутот на општина Берово(„Службен гласник на општина Берово“бр.13/02 и 18/07) Советот на општина Берово на седницата одржана на 2012 година,донесе

ПРОГРАМА
За одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2013 година

1.Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат работите за одржување на јавната чистота во Општина Берово за 2013 година и тоа:

Вид и обем на работите што треба да се вршат, финансиските средства, временските рокови за извршување , динамика, начин на вршење на работите, одржување на постоечките и обезбедување на јавните санитарни јазли и поставување на соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавни површини и на отворените простори пред јавните објекти.

Согласно одредбите на Законот за јавна чистота,одржувањето на јавната чистота,собирањето на сметот и чистењето на снегот и ледот во зимски услови се дејност од јавен интерес од локално значење и претставува обврска на единиците на локалната самоуправа.

Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини,на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување.Сопствениците,односно корисниците на отворени простори на јавни објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот од истите.

Одржувањето на јавната чистота на јавните површини на општината го врши ЈПКР „Услуга“-Берово.

2. Вид,обем,динамика и начин на извршување на работите

Одржувањето на јавната чистота со метење на јавните површини ќе се врши на следниот начин:

2.1. Одржување на јавна чистота и метење на дел од улици и тротоари **еден ден во неделата** на:

- Ул.„Маршал Тито“ (од раскрсница со ул.„Партизанска“ до раскрсницата со ул.„Мирче Ацев“, - **понеделник**

- Ул.,23 Август“(од плоштад„Димитар Беровски“ до раскрсница со ул.,„Борис Кидрич“), - **среда**

- Ул.,„Димитар Влахов“(од ул.,23 Август“ до ул.,„Ѓуро Салај“) - **петок**

- Ул.,„Моша Пијаде“ од раскрсница, „Моша Пијаде“ со „Партизанска“ до раскрсницата со ул.,23 Август“- **понеделник**

- Ул.,„Страшо Пинџур“ –од ул.,„Илинденска“ до ул.,„Цветан Димов“- **четврток**

- ул.,„Илинденска“-од музеј на град Берово до раскрсница со ул.,„Страшо Пинџур“-**четврток**

- Ул.,„Мирче Ацев“- **петок**

2.2. Одржување на јавна чистота и метење на градски плоштад „Димитар Беровски“ прва,втора и трета фаза - седум дена во неделата

2.3. Одржување на јавната чистота и метење на центрите-мегдани во сите селски населби-еден ден во неделата и тоа:

- с. Будинарци – **секој 15^{ти} во месецот**

- с. Русиново – **секој 10^{ти} и 20^{ти} од месецот**(освен кога овие денови се четврток,државен празник или неработен ден во такви случаи интервенцијата се врши ден пред тоа)

- с.Смојмирово – **секој 5^{ти} од месецот**

-с. Владимирово – **секој 25^{ти} од месецот**

2.4. Одржување на јавна чистота на сите паркови, зеленила и улични тревници во Берово-**понеделник,среда и петок и по налог на одговорно лице**

2.5. Одржување на јавна чистота на сите паркинзи, скалила што ги поврзуваат површините на јавниот сообраќај и такси стојалиштата - **сабота**

2.6. Одржување на јавната чистота на кејот на река Брегалница во градското подрачје од мостот на ул.,„Партизанска“ до дрвениот мост на река Брегалница над градскиот пазар се врши :

- коритото-еднаш неделно- **сабота**

- кејските зидови –**секој први од месецот**

2.7. Одржување на јавна чистота на спортски терени во градот (градски стадион) и сите др.спортски терени во градот – **пред и после натпревар и по налог на одговорно лице**

2.8. Одржување на јавна чистота на градски гробишта – **секој ден**

2.9. Одржување на јавна чистота на градското пазариште – **Среда и четврток попладне**

ЈПКР „Услуга„ Берово **е должно да врши чистење на снегот и мразот** во зимски услови од улиците во Берово и главните улици во селските населби.

Чистењето на јавните и сообраќајните површини се извршува во утринските часови.

Одржувањето на јавната чистота со миење ќе се врши во летниот период двапати во неделата на јавните површини во центарот на градот и тоа: **понеделник и петок во раните утрински часови**

Градскиот пазар ќе се мие еднаш неделно- **четврток-поладне**, а во зимскиот период по потреба.

Во останатите делови на градот, јавните површини ќе се мијат по потреба.

Миењето на јавни и сообраќајни површини ќе се извршува **во раните утрински часови** или во часовите кога фреквенцијата на возилата и луѓето кои се движат на површините кои се мијат е минимална.

3. Постапување на садови за отпад и јавни санитарни јазли

За одржување на јавната чистота на јавните површини се поставени корпи за фрлање на отпадоци кои треба редовно да се празнат. Истите постепено да се менуваат, одржуваат и надополнуваат.

Одржувањето на јавните санитарни јазли на градското пазариште и градските гробишта е во надлежност на ЈПКР,„Услуга“ треба редовно да се чистат, мијат и одржуваат во исправна состојба.

Во централното градско подрачје бројот на контињери е сведен на минимум (само на локации каде има колективни згради, јавни установи и фреквентни локации). Сите домаќинства кои немаат набавено индивидуални садови за комунален отпад да се задолжат од страна на службите во Општината да ги обезбедат стандардните канти за отпадоци, **најдоцна до 31.12.2013 год.**

Распоредот за празнење на садови за комунален отпад во Берово ќе го достави до Општина Берово ЈПКР „Услуга“ по денови реони и улици.

Во селските населби (Владимирово, Русиново, Смојмирово и Будинарци и Мачево) веќе се поставени коњтињери. Да се постават и додатни канти за отпадоци и ситен отпад и задолжат граѓаните да си набават садови за комунален отпад кои немаат обезбедено најдоцна до **31.12.2013 год.**

Распоред за празнење на садовите за комунален отпад во селските и туристичките населби:

- Будинарци, Мачево, Смојмирово – секој вторник во неделата;
- Владимирново – секоја среда во неделата;
- Русиново – секој четврток во неделата
- Туристичка населба Абланица – секој петок во неделата;
- Туристичка населба Браната – секој петок во неделата;

Во 2013 година да се изготви план за едукација на населението од селските населби – Митрашинци, Ратево и Двориште за да и на овие места организирано се собира комуналниот отпад од страна на ЈПКР „Услуга“ - Берово.

Чистењето на контињерите за ПЕТ отпадот е доверено од страна на општината на правно лице кое има лиценца за собирање на овој вид на отпад за кое нешто ќе се врши контрола од страна на комуналната инспекција. Чистењето ќе се врши задолжително еднаш неделно и тоа **во среда и по потреба.**

4. Финансиски средства

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во општина Берово изнесуваат **1.550.000 денари** и тоа:

- Одржување на улици и плоштад со метење и миење **500.000 денари**
- Одржување во зимски услови **550.000 ден.**
- Одржување на чистота на тротоари, кеј, пазар, паркиралишта, шеталишта и други јавни површини..... **450.000 ден.**
- Набавка и поставување на садови за отпадоци и друга опрема **50.000 ден.**

ВКУПНО 1.550.000 денари

Средствата за одржување на јавната чистота предвидени во програмата се обезбедуваат од надоместокот за јавна чистота во општина Берово и донации.

5. Надзор над извршување на програмата

Надзор над извршување на програмата согласно Законот за јавна чистота врши надлежниот орган на општината – Одделение за комунални работи.

Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота го врши овластениот комунален инспектор и комуналниот редар во општина Берово.

6. Завршни одредби

Програмата за одржување на јавна чистота на општина Берово за 2013 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник“ на општина Берово.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за одржување на јавно зеленило
на подрачјето на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2529/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/13
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на чл.12 од Законот за јавна чистота(Сл.весник на РМ бр.111/08) и член 19 став 2 точка 16 (Сл.гласник на општина Берово бр.13/02 и 18/07) од Статутот на општина Берово, Советот на општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година , донесе

ПРОГРАМА
За одржување на јавно зеленило на подрачјето на
Општина Берово за 2013 година

Вовед

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на општина Берово за 2013 година, има за цел да го прикаже видот и обемот на работите за одржување на зеленилото на подрачјето на градот, заштитните подрачја и спортско рекреативните центри и уредување на нови зелени површини, како и начинот на нивно финансирање.

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларни прегледи, опфатени со Годишната програма за работа на извршителот на програмата.

Подигањето на нови зелени површини и реконструкција на деградирани зелени површини се врши според утврдените потреби.

Организација на одржување на јавното зеленило

Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардите и биотехничките нормативи.

Реализацијата на Програмата се спроведува преку:

- Одржување на јавното зеленило на подрачјето на градот Берово и одржување на јавно зеленило во вонградски појас.

1.Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Берово дел се врши интензивно, а дел екстензивно.Под интензивно одржување подлежат следните зелени површини:

1.1. Парковски зелени површини

1.2.Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен интерес

1.3. Влез на Берово-Ул.,„Маршал Тито“до раскрсница со ул.,„Моша Пијаде“

- 1.4. Плоштад „Димитар Беровски“-прва,втора и трета фаза
- 1.5. Зеленило по ул.„Партизанска“
- 1.6.Зеленило по ул.„Борис Кидрич“
- 1.7.Зеленило по ул.„23 Август“
- 1.8.Зеленило по ул.„Моша Пијаде“

Под интензивно одржување подлежат дрворедите, зелените површини околу детските игралишта во градот.

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе се уреди согласно со Оперативната програма, истото се врши согласно со прегледите кои се составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи на одржување на градското и вонградското зеленило со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструкција.

1.1 Во парковски површини спаѓаат следните површини:

- Парк пред општинско Собрание	870 M ₂
- Парк кај градски стадион	7.820 “
- Парк кај стара гимназија	8.000 “
- Парк позади Автобуска станица-стамбен комплекс....	200 “
- Парк на Кеј на Младина-стамбен објект	4.200 “
- Амерички парк	11.500 “
- Парк кај СИЗ(соцјално)	2.850 “
- Парк пред Детска градинка.....	100 “
- Мал парк на ул.11 Октомври	30 “
- Парк наспроти сточен пазар-стамбени блокови	4.450 “
- Парк кај Основен суд	200 “
- Мал парк кај Музеј(стар суд)	30 “
- Мал парк на Ул.„М.Тито“кај Мустраќинци	20 “
ВКУПНО	30.270 M ₂

1.2.Други зелени површини

Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување:

- Ул.„Маршал Тито“- од раскрсница со ул.„Мирче Ацев“до влезот на АД„Алкалоид“ и од плоштад „Д.Беровски “ до раскрсница со ул.„Моша Пијаде“	2.500 M ₂
- Ул.„Партизанска“	1.030 “
- Ул.„Ѓорѓи Димитров“	540 “
- Ул.„Партизанска“од ПС до раскрс.Ѓ.Димитов со канал	750 “
- Ул.„Дамјан Груев“	1.500 “
- Ул.„Моша Пијаде“	4.500 “
- Ул.„Неретва“со мал парк Детско играл.....	2.200 “
- Ул.„Малешка“	225 “
- Кеј на река Брегалница од двете страни	1.600 “
- Ул.„Задарска“	2.400 “
- Ул.„Димитар Влахов“	850 “
- Ул.„Крушевска република“	600 “
- Ул.„Ѓуро Ѓакович“	1.200 “
- Ул.„Вељко Влахович“со канал	2.500 “
- Ул.„Борис Кидрич“	1.500 “
- Ул.„11 Октомври“	1.200 “
- Зеленило на „23 Август “со канал	500 “ Ул.„Туристичка“
.....	200 “
- Ул.„Страшо Пинџур“	300 “
- Зелен појас од Ловен дом до спојка со ул.	

ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е ЈПКР „Услуга“ Берово.

ЈПКР „Услуга“ Берово изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата на реони и катастерски преглед на секоја од површините, како и потребните средства.

За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно зеленило, Општина Берово, покрај ЈПКР „Услуга“ може да вклучи и други правни лица, одбрани преку јавен повик.

НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред на општина Берово врши Одделението за комунални работи при Општина Берово.

Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред, врши општинскиот комунален инспектор.

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА

Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Берово Програма J-7 каде што се предвидени средства во висина од 825.000,00 денари.

Делот за подигање и реконструирање на јавни зелени површини се финансира преку Програмата за уредување на градежно земјиште за 2013 година.

Цените за работите околу одржувањето, подигањето и реконструкцијата на зеленилото, кои ги врши ЈПКР „Услуга“ Берово се дефинирани согласно важечките ценовници за ваков вид на услуги.

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Берово“.

Бр.07-2529/1
26.12.2012 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Програма за комунални услуги третман на кучиња скитници
и други нерегистрирани кучиња за 2013 година**

Се објавува Програма за комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2013 година, бр.07-2530/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/14
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Надински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02, Одлука бр.07-1973/1 донесена од Советот на Општина Берово, Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесе

ПРОГРАМА

За други комунални услуги третман на кучиња скитници и други не регистрирани кучиња за 2013 година

Со оваа Програма за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња се предвидуваат работи и работни задачи, потребниот број вработени, предвидени средства за работа и динамика и реализација на предвидената програма.

Воведен дел

Општина Берово се соочува со се поизразениот проблем со кучињата скитници кои претставуваат опасност за населението и една лоша слика за градот и населените места.

Со цел за решавање на проблемот со кучињата скитници во општина Берово превземени се одредени активности од страна на Локалната самоуправа, а во соработка со ЛПКР „Услуга“ Берово и „БЕ-ВЕТ“ Берово. Одредена е локација на _____ КО Берово каде ќе се постават кафези за чување на кучиња скитници. За тековно и нормално функционирање на стационарот за времено сместување на кучињата скитници и нивен медицински третман потребно е да се одредат активности и финансиски средства за реализација на истите како што следи:

Финансиски план за реализација на програмата

1. Потребни средства за изработка на кафези за чување на кучиња скитници
 - изработка на кафези (3) x 8.000 = 24.000 ден.
 - изработка на кров 15.000
 - бетонска подлога под кафезите 12 метри квадратни 6.960
2. Потребни средства за ангажирање на фирма за ловење (фаќање) на кучиња скитници, транспорт и предавање на прифатилиште : планирани 50 кучиња x 400,00 ден. денари = 20.000 денари.
3. Потребни средства за хранење на кучињата: 80 кгр.храна x 80,00 денари = 6.400 денари.
5. Потребни средства за ангажирање на ветеринарна фирма за вршење на ветеринарни услуги (еутоназија, стерилизација, вакцинација и дехелминтизација односно уништување на паразитите). Планирани се заловување на 50 кучиња x 2.849,00 денари = 142.000 денари.

Вкупно потребни средства за реализација на програмата:

1. Изработка на кафези за чување = 24.000 денари
2. Кров над кафезите = 15.000
3. Поставување на бетонска подлога..... = 6.960
3. Фирма за ловење = 20.000
4. Храна на кучињата = 6.400
5. Ветеринарни услуги = 142.000

ВКУПНО = 214.360 ,00 денари

Фактичката вредност на извршената услуга ќе се утврдува периодично во присуство на претставник од Локалната самоуправа и ЛПКР „Услуга“ Берово согласно единичните цени кои се дадени во Програмата и бројот на кучињата кои се третираани.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2530/1
26.12.2012 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2531/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/15
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на чл. 17, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (*Сл. весник на РМ* бр. 24/08), чл. 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа, (*Сл. весник на РМ* бр. 5/02) и чл. 73 од Статутот на Општина Берово, (*Сл. гласник на Општина Берово* бр. 13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 26.12.2012 год, донесува

ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
ЗА 2013 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО

I. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1. Измена и дополнување на Гнералениот урбанистички план на Берово - проширување на планот со **Зона за мало стопанство и лесна индустрија,**

Граници на планскиот опфат:

- југ и југоисток - Регионалниот пат Р523, Берово - Струмица;
- север - Граници на катастарски парцели во широчина до 100 метри, паралелно со регионалниот пат Р1310, Берово-Радовиш, од раскрсницата према село Владимирово;
- запад - катастарска граница на парцела во Државна сопственост и дел од парцелата во широчина од 150 метри во однос на регионалниот пат Р1302, Берово - Струмица;

и Измена и дополнување на Гнералениот урбанистички план на Берово со промена на намената на површините за одредени локалитети: "Етно парк", "Спортски комплекс", "Основно училиште", "локации од јавен интерес", "Туристички локалитет", "АРМ", "ПП Дом", и др.

Големина на плански опфат: 67,90 Ха
Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН

(План во пред добивање на завршна Согласност од МТВ Скопје);

II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1. Ревизија на Деталниот Урбанистички план на Берово по зони од 3 Ха. до 10 Ха., во зависност од потребите на граѓаните;

- Измена и дополна на ДУП за локалитет на централното градско подрачје „Плоштад“ во Берово;

Граници на планскиот опфат:

- север - улица Илинденска;
- југ - улица Цветан Димов;
- исток - улица Страшо Пинџур;
- Запад - улица Маршал Тито;

План во изработка

Големина на плански опфат: 3,50 ха
Фаза: НАЦРТ ПЛАН;

- Измена и дополна на ДУП за десна страна на „Keј Брегалница“ во Берово;

Граници на планскиот опфат:

- север - улица Паруца до река Брегалница;
- југ - улица Мирче Ацев и 23-ти Август до река Брегалница;
- исток - улица Маршал Тито и Моша Пијаде;
- Запад - Река Брегалница;

План во изработка

Големина на плански опфат: 11,0 ха
Фаза: НАЦРТ ПЛАН;

- Детален урбанистички план на Берово, за локалитет „Етно парк - Етно село“ во Берово;

Граници на планскиот опфат:

- северо исток - улица Маршал Тито;
- југ - катастраски парцели по граница на ГУП;
- северо запад - Граница на ГУП од манастир Св.Архангел Михаил до ул.15-ти Корпус;
- југо запад - улица 15-ти Корпус;

План во изработка

Големина на плански опфат: 6,50 ха
Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН;

(План во пред добивање на завршна Согласност од МТВ Скопје);

2. Детален урбанистички план на Берово, за мало стопанство и сервиси, за лок. „Исхрана“ во Берово;

Граници на планскиот опфат:

- север - Регионален пат Р1302, Берово - Струмица;
- југ - по улиците новопредвидена како спој на ул. Маршал Тито и Неретва;
- исток - улица Маршал Тито;
- Запад - улица Неретва;

План во изработка

Големина на плански опфат: 4,50 ха
Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН,

3. Детален урбанистички план на Берово, за градска зона „Мало Стопанство - влезна партија во Берово, согласно проширувањето со ГУП на Берово за овој локалитет;

Граници на планскиот опфат:

- север - пристапна Улица - Граница на ГУП Берово;
- југ - Регионален пат Р1302, Берово - Струмица;
- исток - Регионален пат Р1302, Берово - Струмица;
- Запад - река Брегалница;

Големина на плански опфат: 10,50 ха

План во изработка

Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН,

4. Детален урбанистички план на Берово, за лесна индустрија, за лок. „Алкалоид“ во Берово, согласно проширувањето со ГУП на Берово за овој локалитет;

Граници на планскиот опфат:

- север - Граница на ГУП Берово;
- југ - новопредвидена улица Којова Ливада;
- исток - улица Којова ливада
- Запад - Регионален пат Р1302, Берово - Струмица;

Големина на плански опфат: 10,50 ха

План во изработка

Фаза: НАЦРТ ПЛАН,

III. УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Донесување на Урбанистичка документација за село - Владимирово;
2. Донесување на Урбанистичка документација за село - Русиново;
3. Донесување на Урбанистичка документација за село - Ратево;
4. Донесување на Урбанистичка документација за село - Двориште;

IV. УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Донесување на Урбанистичка документација вон населено место - за **туристичка населба „Абланица“**;
2. Донесување на Урбанистичка документација вон населено место - **Граничен премин „Клепало“, со Р.Бугарија**;
3. Донесување на Урбанистичка документација вон населено место - за **стопански и туристички комплекси на државно или приватно земјиште**, од интерес на општината или јавен интерес, надвор од урбанистичките опфати на градот и населените места во Општина Берово (за Локална Урбанистичка Планска Документација);

Финансирањето на урбанистичките планови го врши Општината Берово, од средства предвидени со Буџетот на Општината, а кои средства се предвидени во Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, а предвидено е и самофинансирање во делови од измените на ДУП на Берово, и за одредени локалитети за туристичките населби, од заинтересираните физички и правни лица, согласно чл. 17 од законот за Просторно и урбанистичко планирање.

Примерок од годишната програма за изработка на урбанистички планови што ја донесува Општината Берово, се доставува до Министерството за транспорт и врски, Сектор за уредвање на просторот по нејзиното донесување и излегување во службен гласник на Општина Берово, согласно членот 9 од Правилникот за поблиска содржина и начинот за графичката обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на просторните и урбанистички планови.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ за 2013 година

НАЗИВ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН	ПОВР Ш.	ЦЕНА	СУМА	ВКУПНО
----------------------------	------------	------	------	--------

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

<i>Измена и дојолна на ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН на Берово</i>				
ПП Дом и Гранична полиција, Второ Основно Училиште, Ново Собрание на Општината, Спортски терени покрај р.Брегалница	12,9	9.000,00	116.100,00	
Мало стопанство и Лесна индустрија	55	15.375,00	845.625,00	40%
	67,9		961.725,00	384.690,00

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

<i>Измена и дојолна на ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН на Берово - парцијални измени</i>				
ДУП за централно подрачје - плоштад	3,5	24.000,00	84.000,00	
ДУП за десна страна на Кеј Брегалница	11	24.000,00	264.000,00	
ДУП за Етно парк - Етно село	6,5	24.000,00	156.000,00	
Мало стопанство и сервиси (лок. Исхрана)	4,5	24.000,00	108.000,00	
Мало стопанство - Влезна партија	10,5	24.000,00	252.000,00	
Лесна индустрија (лок. Алкалоид)	12	24.000,00	288.000,00	40%
	48		1.152.000,00	460.800,00

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО

Урбанистички план за село - Владимирово	50	9.000,00	450.000,00	
Урбанистички план за село - Русиново	80	9.000,00	720.000,00	
Урбанистички план за село - Ратево	40	9.000,00	360.000,00	
Урбанистички план за село - Двориште	30	9.000,00	270.000,00	20%
	200		1.800.000,00	360.000,00

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

Урбанистички план вон населено место - Беровско езеро	90	16.400,00	1.476.000,00	
Урбанистички план вон населено место - Абланица	70	16.400,00	1.148.000,00	30%
	160		2.624.000,00	787.200,00

ВКУПНО	1.992.690,00
---------------	---------------------

Бр. 07-2531/1
26.12. 2012 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија
на подрачјето на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2532/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/16
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011), Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), и чл. 73 од Статутот на Општина Берово (Сл. Гласник бр. 13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2013 ГОДИНА

Вовед

- **Општ дел**

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува: право на градење на земјиштето, право на користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште.

Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште во атарот на Општина Берово, донесува Советот на Општина Берово.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес и го врши општината.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација.

На територијата на Општина Берово, се стационирани осум населени места, Митрашинци, Будинарци, Мачево, Смојмирово, Владимирово, Русиново, Ратевево и Двориште, и седиштето на општината Берово. Населените места Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, се покриени со Урбанистичка документација за село, на претходно изработена УДНМ, а за селата Владимирово, Русиново, Ратевево и Двориште, постои само Општ акт за населено место, по кои согласно законските прописи се издава документација за градба.

За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и Детален урбанистички план, донесен во 1992 година но продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година. Во досегашниот период направени се неколку измени и дополнувања на основниот ДУП на Берово, како и поединечни измени со Архитектонско-Урбанистички проекти, во согласност со законските можности за измена на планот.

За туристичката населба „Суви Лаки“, во атарот на село Русиново, на регионалниот пат Р523 Берово-Струмица, изработен и усфоен е „Урбанистички план вон населено место“ за тур.населба Суви Лаки, во 2008 година, како измена на основата на стариот план за Суви Лаки од 1979 година. Во тек на изработка е уште еден Урбанистички план вон населено место за туристичка населба „Беровско езеро“, околу вештачката акумулација на Ратевска река во атарот на Берово, кој е во завршна фаза на изработка, како и започната изработка на Урбанистички план вон населено место за туристичка населба „Абланица“, близу Берово.

Со донесувањето на „Урбанистичкиот план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“, околу вештачката акумулација на Ратевска река во атарот на Берово, од Советото на Општина Берово со бр. 07-1291/1 од 06.07.2012год, а по добиената согласност од Министерството за транспорт и врски, со бр. 16-10053/2 од 23.05.2012 год, се створени условите за отуѓување на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во опфетот на оваа туристичка наслеба, а во функција на развојот на туризмот во Малешевијата.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со „Урбанистичкиот план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“, и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Урбанизирани се десетина простори, надвор од урбаните опфати на овие места, со помош на Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, каде на повеќе места во опфатот на оваа урбанизација, се влезени и делови од околно држано земјиште, изработени за повеќе туристичко стопански комплекси, како и комплекси за производствени дејности.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности, а објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

- **Просторен опфат и предмет на Програмата**

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Берово, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2012 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште изработена мапа општината со локации на државното градежно земјиште.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои се издава одобрение за градење.

Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети:

1. Берово,
2. Мачево,
3. Смојмирово,
4. Будинарци,
5. Митрашинци,
6. Русиново,
7. Ратево,
8. Двориште,
9. Владимирово,
10. Локалитет „Беровско Езеро“,
11. Локалитет „Суви Лаки“,
12. Локалитет „Абланица“,
13. ЛУПД на повеќе локалитети, за туристички и производни комплекси;

- Населените места -Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, со усфоена Урбанистичка документација за село;
- Населените места -Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, со донесен Општ акт за населено место;
- За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и Детален урбанистички план, донесен во 1992 година но продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година;
- Урбанистички план вон населено место за туристичка населба Суви Лаки, усфоен во 2008 година;
- Урбанистички план вон населено место за туристичка населба „Беровско езеро“, во завршна фаза на донесување, пред Согласност од Министерство за транспорт и врски;
- Урбанистички план вон населено место за туристичка населба „Абланица“, план во изработка;

- Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, на повеќе места во опфатот на Општината, каде со овој начин на урбанизација, се влезени и делови од околно држано земјиште, изработени за повеќе туристичко стопански комплекси, како и комплекси за производствени дејности.

- **Основи за изработка на Програмата**

- **Законски основ**

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011) и чл. 73 од Статутот на Општина Берово (Сл. Гласник бр. 13/02 и 18/07)

- **Основни плански документи**

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- **Стратегија за одржлив развој** на Општина Берово за плански период од **2006 до 2011 год.**, која на прво место го става развојот на туризмот во општината, со Визија: Општина Берово - посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со погодни услови за брз социо-економски и културен развој, развиена урбана и рурална инфраструктура и чиста и здрава животна средина
- **Стратегија за локален економски развој** на Општина Берово за плански период од **2006 до 2011 год.** во склоп на **Стратегијата за одржлив развој** на Општина Берово.
- **Локален еколошки акционен план** за Општина Берово за плански период од 2004 до 2010 год. **Цели на ЛЕАП-от:**
 1. Одредување, проценка и рангирање на Еко проблемите во општината врз основа на релативен ризик по човечкото здравје, животната средина и квалитетот на живеењето.
 2. Создавање на ЛЕАП кој ќе ги одреди спечифичните стратегии и активности за намалување на најсериозните ризици во средината.
 3. Подобрување на севкупните еколошки услови во општината и штедење на пари на на жителите преку нискобуџетски стратегии и добри резултати со најмали трошоци.
 4. Промовирање на јавна свест, разбирање и одговорност за заштита на животна средина и зголемена јавна поддршка за еколошки инвестиции.
 5. Зајакнување на можностите, како на локалната самоуправа за управување со еколошките програми и имплементирање на еколошките програми, вклучувајќи ја нивната способност за привлекување на странски финансиски средства.
- **Стратегија за развој на еко-туризмот** во Општина Берово за плански период од **2005 до 2010 год.**, со Визија: Берово да биде омилено место за одмор и рекреација на многу странски и домашни туристи, со развој на туризмот и економијата, со збогатување на туристичката понуда во општината.
- **Стратегија за рурален развој** на Општина Берово за плански период од 2008 до 2013 год, со Визија: Општина Берово – посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со погодни услови за брз социо-економски и културен развој, развиена инфраструктура и чиста и здрава животна средина, и цел: Постигнување одржлив развој на руралните подрачја.
- **Регионален Туристички акциски план** за Општините Берово, Пехчево и Делчево, односно за регионот Малеш-Пијанец, за плански период од 2008 до 2013 год. со главна цел: развој на регионален планински туризам заснован од Визијата за туризмот : "Регионот Малеш-Пијанец -претпознатлива еколошка чиста средина, со природни реткости, развиена туристичка инфраструктура со разновидна туристичка понуда и традиционална храна.“
- **Локален акциски план за вработување** на Општина Берово за плански период од 2009 до 2010 год, со акцент на Локалната стратегија за вработување, за развивање на локалниот економски развој преку локалните политики за вработување, со план на имплементација.

- **Генерален урбанистички план** на Берово, за плански период од 2001 до 2011 год, со дефинирана градска зона за Мало стопанство, усфоен од Советот на општина Берово, со бр. 0701-25 од 28.02.2001 год, со Согласност од МТВ со бр. 13-3171 од 23.03.2001 год,
- **Детален урбанистички план на Берово**, донесен со Одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год, и продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година, со Одлука бр. 08-285 од 17.10.1997 год, **Детален урбанистички план за населба Ширината**, со Одлука бр. 08-297 од 24.10.1996 год, **Детален урбанистички план за градска зона за Мало стопанство**, со Одлука бр. 08-292 од 21.12.1995 год, со Согласност од МТВ бр. 16-3750/95 од 04.07.1996 год, како и,
Измена и дополна на ДУП за Стара чаршија во Берово, усфоена со Одлука бр. 07-2076/1 од 14.10.2010 год. и Согласност од МТВ со бр. 16-7441/2 од 05.08.2010 год;
- **Урбанистички планови за населените места** и тоа: **Урбанистичка документација за селата** Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, донесени со Одлука бр. 07-230/1, 2, 3, и 07-231/1 од 27.02.2006 год, и **Општ акт за населени места кои немаат урбанистичка документација**, (без графичка подлога), за Владимирово, Русиново, Ратевево и Двориште, од 1999 година;
- **„Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“** донесена со Одлука бр. 07-1291/1 од 06.07.2012 год;
- **Програма за изработка на урбанистички планови во 2011 година**, усфоена од Совет на Општина Берово со бр. 07-3176/1 од 28.12.2011 год;
- **Плански програми за изработка на урбанистичка документација за индустриски зони** во Општина Берово: **Измена и дополна на Генерален урбанистички план** на Берово, за плански период од 2010 до 2020 год (план во изработка пред усфојување), со дефинирање на нова површина со намена Г2 и Г3, за Мало стопанство и лесна индустрија.
- **Други стратешки документи:** Отпочнати **Измени и дополни на ДУП на Берово**, по урбани блокови за зони предвидени за становање со јавни и станбено-деловни објекти, на четири локалитети во Берово: Етно парк, Туристички локалитет Јуовец, Кеј Брегалница и Централното градско подрачје во Берово, и Изработена урбанизација со изработна на ЛУПД за Стопански и Туристички комплекси со зафатени површини од парцели во државна сопственост.
- **Лица вклучени во изработка на Програмата**
 - **Мишо Догазански**, дипломиран градежен инженер, Раководител на одделението за урбанизам, Раководител на проектниот тим за изработка на Програмата;
 - **Анита Пуреовска**, дипломиран правник, помлад соработник за административно правни работи, член на проектниот тим за изработка на Програмата;

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Цели на Програмата

- Општи цели на Програмата
 - Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој на населените места.
- Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
 - Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на предвидената дејност можат да ја реализираат својата потреба, согласно усфоената урбанистичка документација за населените места, а со тоа да придонесат за развој на своето населено место, преку користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење.

2. **Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата** (групирани по урбанистички план)

- **Листа на градежни парцели** што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место или локалитет,
- **Графички прилог со одбележани градежни парцели** што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место или локалитет, идентификувани со број на градежните парцели,
- **Детален преглед на градежни парцели** (групирани по предвидена активност),

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање

Табела со следните информации:

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежната парцела
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, и
- Вкупна почетна/утврдена цена.

1. Табеларен преглед со нумерички показатели на ниво на градежни парцели во градот Берово согласно важечкиот ДУП на Берово.

„Детален Урбанистички план на Берово“

**Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата
Листа на парцели - предмет на јавно наддавање**


НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА СУВИ ЛАКИ - БЕРОВО									
Број на парцела	Класа на намена	Површина на парцела м ²	Површина за градба м ²	Бруто развиена површина м ²	Катност	Висина на венец м'	Процент на изграденост %	Коефициент на искористеност К	Потребни паркинг места
БЕРОВО									
3,9	B3	7092	3540	10638	П+2	7,20	50	1,50	50
ГП 874	A2	5800	100	300	П+3 -П+5	7,20	35	1,20	30
ГП 1395	A1	430	100	300	П+1+Пк	7,20	23	0,70	2
ГП 1729	A1	450	100	300	П+1+Пк	7,20	22	0,66	2
ГП 3618	A1	320	100	300	П+1+Пк	7,20	32	0,94	2



ГП 874

д.л. 4, 5


M=1:2000



ГП 1395

д.л. 5, 6


M=1:1000



ГП 1729

Д.Л. 6

М=1:1000



ГП 3618

Д.Л. 10

М=1:1000



2. Табеларен преглед со нумерички показатели на ниво на градежни парцели и плански опфат за туристичка населба „Суви Лаки“ - Берово:

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „СУВИ ЛАКИ“

2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата
Листа на парцели - предмет на јавно наддавање

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА СУВИ ЛАКИ - БЕРОВО									
Број на парцела	Класа на намена	Површина на парцела м2	Површина за градба м2	Бруто развиена површина м2	Катност	Висина на венец м'	Процент на изграденост %	Коефициент на искористеност К	Потребни паркинг места
БЛОК 1									
1.8	A1	1354	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,22	4
1.9	A1	2130	100	300	П+1+Пк	7,50	5	0,14	4
1.12	A1	640	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,47	4
1.13	A1	618	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,49	4
1.14	A1	870	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
1.15	A1	854	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4
1.20	A1	630	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,48	4
1.33	A1	1275	100	300	П+1+Пк	7,50	8	0,24	4
1.36	A1	950	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,32	4
1.38	A1	1068	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,28	4
1.45	A1	557	100	300	П+1+Пк	7,50	18	0,54	4
1.46	A1	875	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
1.47	A1	683	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,44	4

1.51	A1	506	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,59	4
1.52	A1	865	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4
1.65	A1	583	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,51	4
1.66	A1	744	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
1.67	A1	702	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,43	4
1.73	A1	713	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,42	4
1.74	A1	708	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,42	4
1.75	A1	802	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,37	4
1.76	A1	757	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
1.77	A1	826	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
1.88	A1	607	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,49	4
1.103	A1	954	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,32	4
1.105	A1	878	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
1.106	A1	867	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4

БЛОК 2

2.16	A1	492	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,61	4
2.39	A1	750	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
2.40	A1	596	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,50	4
2.41	A1	660	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,45	4
2.42	A1	736	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.50	A1	470	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,64	4
2.51	A1	610	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,49	4
2.64	A1	732	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.65	A1	732	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.66	A1	730	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.67	A1	1190	100	300	П+1+Пк	7,50	8	0,25	4
2.68	A1	793	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,38	4
2.69	A1	880	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
2.70	A1	842	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
2.124	A1	900	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,33	4
2.125	A1	840	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
2.126	A1	844	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
2.127	A1	843	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
2.130	A1	906	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,33	4
2.131	A1	953	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,31	4
2.132	A1	1027	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,29	4
2.133	A1	1083	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,28	4
2.146	B1	1260	303	909	П+2	10,20	24	0,72	23
2.148	B2	4968	2117	6351	П+2	10,20	43	1,28	212
2.150	A1	892	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
2.154	A1	974	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,31	4
2.156	Д3	5916	2610	7830	П+2	10,20	44	1,32	78

БЛОК 3

3.7	A1	942	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,32	4
-----	----	-----	-----	-----	--------	------	----	------	---

3.8	A1	895	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
3.10	A1	752	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
3.11	A1	884	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
3.12	A1	948	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,32	4
3.13	A1	1104	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.18	A1	1604	100	300	П+1+Пк	7,50	6	0,19	4
3.22	A1	1453	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,21	4
3.23	A1	1350	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,22	4
3.26	A1	1130	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.32	A1	724	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
3.34	A1	812	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,37	4
3.35	A1	707	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,42	4
3.38	A1	962	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,31	4
3.39	A1	1124	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.40	A1	962	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,31	4
3.41	A1	912	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,33	4
3.42	A1	890	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
3.43	A1	1014	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,30	4
3.44	A1	1183	100	300	П+1+Пк	7,50	8	0,25	4
3.45	A1	1126	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.51	A1	754	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
3.61	A4	7440	2320	6960	П+2	10,20	31	0,94	25
3.75	A1	748	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
3.76	A1	605	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,50	4
3.81	A1	1112	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.82	A1	897	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,33	4
3.83	ДЗ	8240	1260	3780	П+2	10,20	15	0,46	38
3.85	A1	600	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,50	4
3.89	Б2	2560	767	2301	П+2	10,20	30	0,90	77
3.92	A1	734	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
3.93	A1	755	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4

БЛОК 4

4.1	A1	1536	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,20	4
4.12	A1	1160	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,26	4
4.46	A1	1750	100	300	П+1+Пк	7,50	6	0,17	4

БЛОК 5

5.14	A1	675	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,44	4
5.24	A1	750	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
5.54	A1	830	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
5.56	A1	780	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,38	4
5.57	A1	850	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4
5.61	A1	1020	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,29	4
5.79	A1	760	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,39	4
5.80	A1	780	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,38	4

БЛОК 6									
6.14	A1	860	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4
6.15	A1	752	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,39	4
6.17	A1	689	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,43	4
6.32	A1	484	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.33	A1	493	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,61	4
6.34	A1	483	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.37	A1	486	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.40	A1	508	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,59	4
6.41	A1	493	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,61	4
6.42	A1	483	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.43	A1	487	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.44	A1	493	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,61	4
6.45	A1	508	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,59	4
6.46	A1	1390	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,22	4
6.47	A1	780	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,38	4
6.48	A1	814	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,37	4
6.87	A1	644	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,44	4
6.88	A1	625	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,43	4
6.89	A1	625	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,43	4
6.94	A1	675	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,44	4
6.95	A1	665	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,45	4
6.96	A1	672	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,45	4

3. Табеларен преглед со нумерички показатели на ниво на градежни парцели и плански опфат за туристичка населба „Беровско езеро“ - Берово

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „БЕРОВСКО ЕЗЕРО“

2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата
Листа на парцели - предмет на јавно наддавање

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА БЕРОВСКО ЕЗЕРО - БЕРОВО									
Број на парцела	Класа на намена	Површина на парцела м2	Површина за градба м2	Бруто развиена површина м2	Катност	Висина на венец м'	Процент на изграденост %	Коефициент на искористеност К	Потребни паркинг места
БЛОК 1									
1.163	A1	622	130	260	П+1+Пк	7,50	20	0,4	3
1.164	A1	423	130	260	П+1+Пк	7,50	34	0,68	3
1.166	A1	737	130	260	П+1+Пк	7,50	18	0,36	3
1.167	A1	696	130	260	П+1+Пк	7,50	19	0,38	3
1.194	A1	1553	130	260	П+1+Пк	7,50	8	0,16	3
1.196	A1	1443	130	260	П+1+Пк	7,50	9	0,18	3
1.197	B5	1590	795	3180	П+3+Пк	7,50	5	0,20	
1.200	B5	2219	1110	4438	П+3+Пк	13,50	5	0,20	

1.202	Б5	2780	1390	5560	П+3+Пк	13,50	5	0,20	
1.203	Б5	9966	4983	19930	П+3+Пк	13,50	5	0,20	
1.223	Д3	12279	3684	7367	П+1	7,50	4	0,09	
1.224	Д3	2895	868	1737	П+1	7,50	4	0,09	

БЛОК 2									
2.57	А1	872	150	300	П+1+Пк	7,50	17	0,34	3
2.79	А1	1239	192	384	П+1+Пк	7,50	15	0,3	3
2.81	А1	990	192	384	П+1+Пк	7,50	19	0,36	3
2.82	А1	1347	192	383	П+1+Пк	7,50	14	0,29	3

Б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по пат на јавно надавање

Табела со следните информации:

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежната парцела
- Намена на земјиштето (основна класа)
- Намена на земјиштето (опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и
- Времетраење на закупот.

В. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп по пат на јавно надавање

Табела со следните информации:

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежната парцела
- Намена на земјиштето (основна класа)
- Намена на земјиштето (опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и
- Времетраење на закупот.

Г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање на концесија или јавно приватно партнерство

Табела со следните информации:

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежната парцела
- Намена на земјиштето (основна класа)
- Намена на земјиштето (опис)

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Основ за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП)
- Заинтересирано правно лице (компанија),
- Предвидени услови за договорот.

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма

- **Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели**
 - Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање на целната група на инвеститори т.е. претпоставување на заинтересираните страни за купување или изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.
 - Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни, а согласно урбанистичките планирања на општината за секој плански простор опфатен со урбанистичките планови.
 - Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи или изнајмувачи на државното градежно земјиште и идни инвеститори на објекти, односно претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.
- **Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали**
 - Идентификувањето на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање, за промовирање на понудата до заинтересираните страни, е преку разни медиуми, реклами, постери, јавни повици и сл, во зависност од расположивите ресурси на општината, во однос на постоењето на претходно наведените можности за маркетинг промовирања.
- **Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата**
 - Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси, према заинтересираноста на граѓаните.
 - Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објавуваат во кој турнус и кога би се реализирала објавата за тој турнус
- **Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата**
 - Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање т.е. промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината, а притоа запазувајќи го законскиот минимум на јавно огласување
 - Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.
- **Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата**
 - Од страна на општината е формирана комисија за продажба на градежното земјиште во државна сопственост која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето.

4. Динамика на реализација на Програмата

- **Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси**

- Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, се предвидува градежните парцели предвидени со оваа годишна Програма за отуѓување т.е. давање под закуп, да бидат во два турнуси, за повеќе локалитети во општината (Берово, Суви Лаки, Беровско езеро).
 - Првиот турнус ги опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на туристичката населба „Суви Лаки“, КО Русиново, и би бил објавен во третиот квартал на 2011 година, додека пак градежните парцели што се наоѓаат во состав на градот Берово, и во состав на туристичката населба „Беровско езеро“, би биле објавени во четвртиот квартал на 2011 година.
 - **Пропишување на условите за надавање**
 - Определувањето на висината на депозитот за учество од мин. 10%, определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на условите за учество, и пропишување на други обврски или наведување на останати релевантни информации во врска со надавањето, ќе го врши комисијата за спроведување на отуѓувањето на градежното земјиште во согласност со законските прописи од таа област.
 - **Лица надлежни за реализација на Програмата**
 - Формираната комисија за продажба на градежното земјиште од страна на општината, која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето, ќе биде надлежна за реализација на програмата.
5. **Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата** (приходна страна на Програмата)
- Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет, и во согласност со правилникот со определени цени на градежното земјиште по зони, излезен во Службен весник а издаден од Министерството за транспорт и врски.
6. **Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата** (расходна страна на Програмата)
- Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните активности:
 1. Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште;
 2. Трошоци по основ на експропријација;
 3. Трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица, и
 4. Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.
7. **Преодни и завршни одредби**
- Програмата ја усвојува Советот на општината.
 - Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
 - За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.
 - Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на Општина Берово.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Берово за 2013 година во областа на локален развој и меѓународна соработка

Се објавува Програма за активностите на Општина Берово за 2013 година, во областа на локален развој и меѓународната соработка, бр.07-2533/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/17
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Берово за 2013 г во областа на локален развој и меѓугранична соработка

Вовед

Локалниот економски развој претставува организирана дејност на заедницата при што се преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив економски развој. Локалниот економски развој се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив економски пораст, кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на живот за сите во заедницата. Со стратешкото планирање на програмата за локален економски развој на општина Берово, локалната заедница врши конкретен чекор кон определување на ефектите од децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските односи.

Развојни приоритети

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на локален развој и меѓународна соработка во текот на 2013 година ќе бидат насочени кон поддршка на локалниот економски развој согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети на општината, стратешко планирање, создавање на поволни услови за привлекување на домашни и странски инвестиции.

Активности

Активностите на Општина Берово во областа на локалниот развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на општината со реализација на зацртаните развојни проекти во стратешките документи. Предвидените проекти генерално може да се групираат во следниве групи (подпрограми):

Г10 Поддршка на Локалниот економски развој

Активност	временски рок	буџет
Изработка на Стратегија за одржлив развој на Општина Берово (2013 - 2017)	јануари-јуни	240 000
Подготовка на проектна апликација со техничка	јануари-март	260 000

документација за IPA Cross-Boreder Programmme - 2007CB16IP0007		
Формирање на локални структурни комитети за поддршка на развојот	јануари-септември	15 000
Форуми во заедницата	септември-декември	30 000
Имплементирање на проектот: Градење на солидарност во заедницата	јануари-декември	300 000
Етно плоштад фестивал	март-август	450 000
Поддршка на невладин сектор-трансфер до НВО	јануари-октомври	300 000
ВКУПНО		1.595.000

М- Програми за развој**МБО Прекугранична соработка**

Активност	временски рок	буџет
Центар за поддршка на бизниси	јануари- декември	10.581.297,42
Обновување на животната средина за поквалитетен живот	Јануари -декември	11.022.344,00
Вкупно		21.603 641,42

Финансирање:

Предвидените активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 23.708 641,42 денари ќе бидат финансирани од Средствата на Буџетот на Општина Берово за 2013 година, како и од страна на домашни и меѓународни институции, организации и фондации.

Образложение:

Програмата за локален развој и меѓународна соработка на Општина Берово за 2013 година е заснована на Акционот план за одржлив развој, Туристичкиот акционен план за регионот Малеш-Пијанец и посочените приоритети на граѓаните во процесот на подготовка на програмата.

Во текот на 2013 година ќе продолжи процесот за изработка на Стратегијата за локален одржлив развој на Општина Берово која има за цел да го изгради и зајакне капацитетот на локално ниво, односно да ја подобри економската, социјалната и иднината на животната средина на сегашните и идните генерации. За донесување на Стратегијата, Општина Берово ангажираше експертски тим од консултанска фирма кои го водат процесот за изработка на стратешкиот документ. Финансиските средства се обезбедени од буџетот на Општина Берово.

Предвидено е да се формираат неколку тела составени од локални експерти и бизнисмени кои главно ќе имаат советодавна функција. Советодавните комитети ќе имаат за задача да даваат предлози за развој, да ги координираат своите активности со локалната самоуправа и другите државни институции.

Етно плоштад фестивал оваа година ќе се одржи по петти пат, со гостувања на музички уметници и групи од Македонија и странство. Цел на организирањето на фестивалот е континуирана промоција на културното наследство на регионот преку атрактивен културен настан на кој земаат учество признати изведувачи од свет. Етно фестивалот е една од клучните алатки за промоција на Берово како атрактивна дестинација за развој на алтернативниот туризамот. Како интегриран дел од фестивалот по девети пат ќе се одржи Саемот на традиционални производи „Малешевијата на дланка“ со учество на занаетчи и производители од Македонија и странство, како традиционален настан за промоцијата на

традиционалните производи во прилог на развој на туризмот. Предвидените сретства за Етно плоштад фестивал ќе бидат обезбедени од сопствено учество на Општина, спонзори и донации и од Министерството за култура на РМ.

Како дел од развојните програми, во делот за прекугранична соработка веќе се реализираат два проекти за кои е обезбедено финансирање од фондовите на Европската Унија.

Реализацијата на проектот „Бизнис инкубатор-економски развој и видливост на пограничниот регион“ ќе придонесе за поддршка на бизнис секторот, како и за поттикнување на претприемаштвото и промоција на потенцијалите на општината за инвестирање. Потребните средства се обезбедени од ИПА- Програмата за прекугранична соработка и конфинансирање на општината во вредност од 4.674,000 ден.

Проектот „Обновување на животната средина за поквалитетен живот“, има за цел да постигне обновување на постоечките природни ресурси на начин да го подобри квалитетот на живот во двете погранични општини Сандански Р.Бугарија и Берово Р.Македонија. Проектот треба да обезбеди подобрување на подрачјето околу реките Брегалница и Бистрица. Проектот во целост е финансиран од ИПА- Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, вкупната вредност на проектот изнесува 30. 248 174 денари.

Завршни одредби

Градоначалникот на општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Берово“.

Бр. 07-2533/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Програма за социјална заштита** **на Општина Берово за 2013 година**

Се објавува Програма за социјална заштита на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2534/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/18
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7, член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 16 став 1 точка 7 од Статутот на општина Берово („Сл. гласник на општина Берово“ број 13/02), Советот на општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе

ПРОГРАМА **за активностите на општина Берово во областа**

на социјална заштита во 2013 година

I. ВОВЕД

Со стапувањето во сила на Законот за локална самоуправа во Република Македонија, голем дел од надлежностите на централно, преминуваат на непосредно локално ниво. Тоа претставува мошне значаен, но и голем чекор кон процесот на зајакнување на капацитетите на субјектите во локалната заедница. Врз основа на Законот за социјална заштита, во општите одредби, поточно членот 6, "Службен весник на Република Македонија" бр.21/06-прочистен текст општината, градот Скопје и општините во Градот Скопје организираат и обезбедуваат спроведување на социјалната заштита, преку донесување на сопствени програми за специфичните потреби на граѓани:

- Лицата со телесна попреченост, деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца од улица, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со еднородителски семејства, лица изложени на социјален ризик, лица засегнати со злоупотреба на дроги и алкохол, старите лица без семејна грижа и сл.

Основни социјални ризици, на кои најчесто се изложени граѓаните се следниве:

- Ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност);
- Ризици од стареење (старост и преживување);
- Ризици по мајчинство и семејство;
- Ризици од невработеност
- Ризици од неадаптираност кон социјалната средина.

Единиците на локалната самоуправа како едни од главните носители на социјалната заштита се одговорни за:

- Донесување на развојни програми за социјална заштита;
- Основање на јавни установи за социјална заштита;
- Развивање на вонинституционални форми за социјална заштита;
- Реализирање на социјални програми во соработка со останатите сегменти јавниот сектор, приватниот сектор и невладини организации

II. Цели

Основни цели согласно Стратегијата за социјално вклучување, социјална заштита и намалување на сиромаштијата за Општина Берово на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на општина Берово кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- Изноаѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- Изноаѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Создавање услови за поквалитетни услови на децата од предучилишна возраст;
- Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

III. Активности

Активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Остварување на правото на парична помош за социјално домување за лица

корисници на постојана парична помош, социјално загрозени-стамбено необезбедени

- Создавање услови за континуирана работа на народна кујна, Дневен центар на лица со посебни потреби и Мал групен дом;
- Помош за семејствата погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- Помош на социјално загрозени семејства;
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Реализација на активностите согласно стратешките документи;
- Промовирање на родовата рамноправност.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 1: НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА					
АКТИВНОСТ	Предвидени средства			ПЕРИОД	ОДГОВОРЕН
	МТСП	Општина Берово	Донации		
Обуки за ранливите групи за преквалификации за туристички работници (туристички водичи, готвачи, рецепционери, келнери, хигиеничари...)	310.000			јануари-декември	АВРМ, ЦСР, Одделение за ЛЕР, граѓански организации, МТСП, деловен сектор
Организирање работилници за споделување на информациите за можноста за вработување преку искористување на проекти и фондови за рурален развој (ИПАРД)			93.000	јануари-декември	Општина Берово, Агенција за финансиска поддршка на земоделството, П.Е на МЗШВ, АВРМ, граѓански организации
Обука за млади невработени лица (подготовка на бизнис план, претприемништво, изработка на елаборати, курс по англиски јазик и компјутери)			62.000	јануари-декември	АВРМ, Општина Берово, ЦСР
Изработка на Програма за социјална заштита на Општина Берово				декември	Општина Берово
ВКУПНО	310.000,00		155.000,00		

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 2: СОЦИЈАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ

АКТИВНОСТ	Предвидени средства			ПЕРИОД	ОДГОВОРЕН
	МТСП	Општина Берово	Донации		
Поддршка на активности во Мал групен дом за деца без родителска грижа - Берово при ЈУ МЦСР-Берово		62.000		јануари-декември	Општина Берово, граѓански организации, ЦСР, ЦРИПР
Подготовка на прекугранични проекти за ранливи социјални групи со партнери од Република Бугарија			310.000	по потреба	Општина Берово, граѓански организации, ЦСР, МТСП
Програма за финансиска поддршка на талентирани ученици и студенти од социјално загрозуени семејства				јануари-декември	Општина Берово, граѓански организации, ЦСР, деловен сектор
Организирање промотивни работилници и трибини за информирање на граѓаните за можности за искористување на фондови			50.000	март-декември	Општина Берово, НВО, ЦСР, МЗШВ
Новогордишни подароци за децата со посебни потреби и деца без родители и родителска грижа во Мал групен дом		15.000		декември	Општина Берово, НВО, ЦСР, деловен сектор
Учество во проекти-Проекти преку ЕУ за социјална инклузија, ПС ОН Берово-одделение за превенција, Советодавна група на граѓани				јануари-декември	Општина Берово, НВО, ЦСР
ВКУПНО		77.000,00	360.000,00		

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

АКТИВНОСТ	Предвидени средства			ПЕРИОД	ОДГОВОРЕН
	МТСП	Општина Берово	Донации		
Обезбедување социјални пакети за самохрани родители		30.000	60.000	јануари-декември	Општина Берово, ЦСР, деловен сектор, граѓански организации
Отворени пунктови за бесплатна правна помош на ранливите групи	62.000			мај-декември	Општина Берово, ЦСР, граѓански организации
Отворање Едукативен центар за родители на малолетни лица сторители на кривични дела				мај-декември	Општина Берово, ЦСР, граѓански организации
Утврдување критериуми за остварување на правото за ЕПП од Буџетот на Општина Берово		6.200		февруари-мај	Општина Берово, ЦСР
Зајакнување на капацитетите на општинската администрација преку едукација на вработените за можностите и формите за развивање на социјално-заштитните функции на Општината	30.000			јануари-декември	Општина Берово, ЦСР, граѓански организации
Организирање на Информативни средби за информирање на граѓаните за можности за вработување, преквалификација и доквалификација			45.000	март-декември	Општина Берово, граѓански организации, ЦСР, МТСП, деловен сектор, АВРМ, ЦРИПР
Помош за семејствата погодени од несреќи и елементарни непогоди				јануари-декември	Општина Берово, граѓански организации, деловен сектор
Промовирање на родовата рамноправност		18.600		јануари-декември	Општина Берово, граѓански организации, ЦСР, МТСП, деловен сектор, АВРМ, ЦРИПР
ВКУПНО	92.000,00	54.800,00	105.000,00		

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
АКТИВНОСТ	Предвидени средства			ПЕРИОД	ОДГОВОРЕН
	МТСП	Општина Берово	Донации		
Обележување паркинг простор во Општината за лица со инвалидност		15.000	15.000	април-јули	Општина Берово, граѓански организации, ЦСР, МТСП, МВР (ПС од ОН Берово)
Изградба на пристапни рампи во институциите за лицата со инвалидност (ООУ Дедо Иљо Малешевски, ОСУ Ацо Русковски, ЈУДГ 23 Август Берово, ОУ Никола Петров Русински)		248.000	12.000	април-ноември	Општина Берово, граѓански организации, ЦСР, МТСП, деловен сектор, Полио+
Остварување на правото на парична помош за социјално домување за лица корисници на постојана парична помош, социјално загрозени-станбено необезбедени		300.000		јануари-декември	Општина Берово, ЦСР, МТСП, деловен сектор
Трансвер до здруженија на граѓани и НВО				по потреба	Општина Берово, граѓански организации,
ВКУПНО		563.000,00	27.000,00		

Трансвер на средства					
АКТИВНОСТ	Предвидени средства			ПЕРИОД	ОДГОВОРЕН
	Министерство	Општина Берово	Донации		
Блок дотации-Детска градинка	16.748.000			јануари-декември	Општина Берово, ОЈУ ДГ 23 Август
Приходи од самофинансирање-Детска градинка		6.100.000		јануари-декември	Општина Берово, ОЈУ ДГ 23 Август
Инклузија на деца Роми			363.780	јануари-декември	РЕФ –Будимпешта, Општина Берово, ОЈУ ДГ 23 Август

1. Соработка со НВО

Соработка со НВО се однесува на идентификација, поддршка и реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Берово, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и фондации. Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на општина Берово, наменети за финасирање на иницијативи за

проекти и програмски активности на здруженија на граѓани. Проектите кои ќе бидат финасиски подржани од страна на Општина Берово, Одделение за локален развој, меѓународна соработка и јавни дејности се однесуваат на стратешките цели дефинирани во Стратегиските документи и согласно Програмата.

2. Трансфери до физички лица

Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Берово согласно оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација и мислење од Одделение за локален економски развој.

IV. Финансирање

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства од Буџетот на општина Берово предвидени за 2013 година. При реализацијата на Програмата, Општина Берово ќе ги поддржува институциите и здруженијата на граѓани за проектите од социјалната сфера на обезбедување на финансиски средтсва и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство; и
- други извори.

V. Распоредување на буџетските средства

Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на општината–Програма V од кои 694.800,00 денари се од буџетот на општината, а останатите средства се од донатори и блок-дотациите.

VI. Други форми на активности

Други форми на активности кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Берово се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага Општината;
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

Овие форми на активности ќе се реализираа согласно можностите на општина Берово.

VII. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Берово“.

Број 07- 2534/1
26.12.2012 год.
Б е р о в о

Совет на општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2535/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/19
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ “ бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово” 13/02 и 18/07) Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 год. днесува

ПРОГРАМА

за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2013 год.

Бидејќи до сега немаме формирано општински сојуз на спортови во кој ќе бидат здружени спортски асоцијации, клубови,сојузи и друштва , во склад со законот за здруженија на граѓани и фондации, и законот за спорт, заради остварување на јавниот интерес на Општината во областа на спортот, во планирање, организирање и реализирање на спортски активности во Општината.

Заради тоа Општината изготви годишна програма за развој на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2013 год. која се базира на законот за локална самоуправа, и законот за спорт, член 22-а од законот за измени и дополнување на законот за спорт со кое Општината ќе биде главен иницијатор и организатор на активностите од областа на спортот и спортските активности кои се случуваат во Општината.

Активности во спортот имаме во:

Во ОСУ “ Аџо Русковски” во Берово е формиран сојуз на училишен спорт (СУЗ) а под покровителство на федерацијата на училишни спортови на Република Македонија, во кој сојуз членува и има свои активности и ООУ “Дедо Иљо Малешевски” од Берово .

Во Општината активно работи и се натпреварува во лига систем ФК. Малеш.

Во Општината е формиран и регистриран приватен кошаркарски клуб од Александар Бошнаковски кој се уште не се натпреварува во лига систем, а работи со ученици и граѓани во Општина Берово.

Децата со посебни потреби имаат регистрирано спортски клуб “Малеш “- Берово преку специјалната олимпијада на Република Македонија, и своите активности ги спроведуваат на учества на национални спортски натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби.

Други организирани спортски активности во Општината не се случуваат, па за тоа Општина Берово изготви програма за развој на спортот во која ќе бидат опфатени сите категории на граѓани и ученици.

Реализација на спортската програма

Програмата опфаќа спортски активности изнесени во ставки од 1 до 4

1. Училишен спорт, и спортско рекреативни активности.
2. Спортско рекреативни активности – спорт за сите.
3. Натпреварувачки – масовен спорт и поддршка за активирање на спортски клубови во поедини згаснати спортски дисциплини.
4. Спортски објекти.

Изнесените активности во ставки од 1 до 4, подробно се дадени во содржината на програмата за спортски активности и материјално финансиски потреби за организација и реализација на истите.

Отворањето, одржувањето и затворањето на соодветната програмска активност ќе биде утврдена со распоредот за календарската 2013 год.

Основни цели и задачи

Програмата опфаќа масовно учество на граѓаните во рекреативно, забавно, спортски активности, како и развој на масовен спорт, со учество на млади луѓе во скоро сите области на спортот што представува темел и основа за подигање на квалитетен – врвен спорт во Општината и во Републиката.

ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ

Ставка 1

Училишен спорт, и спортско рекреативни активности.

Системот ќе се реализира на Општинско ниво помеѓу училиштата во периодот на траењето на школската година, а во следните дисциплини:

1. Кошарка – машка и женска конкуренција.
2. Ракомет – машка и женска конкуренција.
3. Одбојка – машка и женска конкуренција.
4. Мал фудбал – машка и женска конкуренција.
5. Гимнастика – машка и женска конкуренција.
6. Атлетика – машка и женска конкуренција.
7. Пролетен крос – машка и женска конкуренција.

Сојузот на училишен спорт (СУЗ) – Берово е домаќин и организатор на регионален натпревар во кошарка во женска конкуренција кој ќе се одржи во спортската сала Македонски бранители во Берово.

Регионален натпревар во ракомет во женска конкуренција.

Регионален натпревар во ракомет во машка конкуренција. Сите активности од регионален карактер ќе бидат одржани во спортската сала Македонски бранители во Берово.

Реализацијата на овие натпреварувања ќе се остварат со одржување на спортски турнири, со масовно учество на ученици од основни и средни училишта од нашата Општина.

Ставка 2

Спортско рекреативни активности на граѓаните - Спорт за сите

од ова област се предвидени да се спроведат следните активности:

1. Рекреативно возење на велосипеди на граѓани од сите возрасти низ улиците на градот и локалните места во Општината (мај – септември).

За реализација на истите е неопходно учество на стручни лица од оваа област, материјални трошоци за подготвување на стартот и целта, озвучување, траки за сигурност, обележување на патека, лекар, пропаганден материјал и друго.

2. Рекреативна спортско – забавна манифестација “ Пролетен крос” во пресрет на денот на пролета.

Ќе се одржи на ден 21 март, а локацијата ќе биде накнадно назначена.

На истата ќе се поканат да земат учество масовен број на граѓани , ученици, представници од невладини организации и др. истата ќе представува најголема и најмасовна манифестација од овој вид во Општината.

3. Планинарење – пешачење на граѓани од сите возрасти.

Активностите на планинарењето – пешачењето ќе се одвиваат по Малешевските планини, а релацијата ќе биде додатно договорена, а истата ќе се реализира од април до ноември во повеќе наврати, во зависност на временските прилики .

4. Баскет натпревари во машка и женска конкуренција.

Опфаќа учество на неограничен број на екипи составени од лица граѓани на сите возрасти, со примена на изработени пропозиции за вакво спортско натпреварување. Натпреварите ќе се одвиваат на терените на старата гимназија, во месеците јуни, јули и август, во вечерните часови.

5. Натпревари во ракомет, машка и женска конкуренција.

Опфаќа неограничен – пријавен број на екипи составени од лица – граѓани на сите возрасти, со примена на изработени пропозиции за вакво спортско натпреварување. Натпреварите ќе се одвиваат во сала или на терените на старата гимназија, во месеците јуни, јули и август во вечерните часови.

6. Турнир во мал фудбал.

Опфаќа учество на неограничен – пријавен број на екипи составени од лица – граѓани на сите возрасти, со примена на пропозиции за КУП систем на натпревари во мал фудбал . Натпреварите ќе се играат на спортскиот терен на старата гимназија, или во салата на Македонски Бранители во месеците јуни, јули, и август, натпреварите ќе се играат во вечерните часови.

7. Натпреварување на пензионери и бивши спортисти.

Учество на пензионери и бивши спортисти во организирани Општински турнири во шах, влечење на јаже, пикадо, фрлање на ѓуле и во други спортски дисциплини. Наведените натпревари ќе се одржат во летниот период во годината.

8. Спорт за лица со посебни потреби.

Активностите се спроведуваат на републичко ниво со учество на национални спортски натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби.

Во Општината на трети декември денот на лицата со посебни потреби ќе се организираат спортски активности со што ќе се обележи и ќе се прослави денот на лицата со посебни потреби.

Ставка 3

Натпреварувачки – масовен спорт и поддршка за активирање на спортски активности на клубови во поедини згаснати спортски дисциплине.

Спортската традиција како и желбата на широките граѓански маси налага преземање на позитивни активности во домен на поддршка и активирање на поедини клубови кои од субјективни или објективни причини престанаа да постојат .

Реализација на истата опфаќа потреби од конституирање , котизација за натпреварување, стручни лица , судии , соодветни терени, и други материјални трошоци.

Општина Берово во рамки на своите можности ќе направи напор да помогне во активирање на некој од згаснатите спортски клубови кои пред повеќе години беа активни и се натпреваруваа во организиран систем на натпревари на републичко ниво

Ставка 4

Спортски објекти

За одржување на спортски активности неопходно потребно е обезбедување на соодветни спортски објекти,

Со децентрализацијата на Општината, одредени спортски објекти во Општината се преостапени на користење и управување на Општината од страна на владата на Република Македонија. Пример: училишни спортски сали, училишни спортски терени и др. на кои ќе се одвиваат сите спортски настани од Општинско и републичко ниво.

Исто така за да се спроведат сите горе наведени спортски активности во Општината ќе се влучат стручни лица од областа на спортот – професори по физичко воспитување и други стручни лица.

Распоред

На предвидени средства потребни за реализација на програмските активности дадени во ставките од 1 до 4 од програмата.

За реализација на дадените ставки во програмата потребно е да се обезбедат финансиски средства од најмалку 100.000,00 денари.

Програмата влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Берово.

Бр.07-2535/1
26.07.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2013 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2013 година, бр.07-2536/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/20
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Надински с.р.

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2013 година

Цел

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во текот на 2013 ќе биде насочена кон постојано подигање на културните вредности и збогатување на културниот живот

во општината, со што би се зголемила и туристичката понуда на регионот, што е во согласност со Туристичкиот акционен план и Стратегијата за одржлив развој на Општина Берово (2006-2011).

Активности

Во согласност со надлежностите на Општина Берово, ќе бидат спроведени активности кои ќе ги промовираат вредностите и културното наследство од регионот и ќе биде збогатен културниот живот преку организација на разни настани од културата.

Организирање на културни настани

Културен настан	Време на одржување	Буџет
Бамбурци	Јануари	80.000
Велигден	Април-Мај	130.000
Илинден	Август	30.000
23-ти август - Малешевско звонче	Август	30.000
8-ми септември	Септември	15.000
Марш до Петлец	Декември	20.000
Новогодишен дочек	Декември	130.000
Одбележување на значајни историски датуми	23 август 18 септември 11 октомври 23 октомври	12.000
ВКУПНО		447.000

Финансирање:

Средствата за финансирање на предвидените активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 447.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Берово за 2013 година, како и од страна на домашни и меѓународни институции, организации и фондации.

Образложение:

Програмата за култура на Општина Берово за 2013 година се темели на определбите на општината за континуиран раст и развој на туристичката понуда на регионот, како една стратешка определба со која се зголемува бројот на туристи и придобивките за општината, туристичките и работниците од останатите сфери кои директно ги црпат придобивките од зголемените понуди. Дел од активностите традиционално се одржуваат секоја година но имаат тенденција на збогатување на содржините со што се проширува и самиот буџет на културниот настан.

Реализацијата на културните настани кои ќе го промовираат културното наследство Бамбурци, Велигден и Илинден, 23 Август и организирањето на фестивалот на детски песни „Малешевско Звонче“ кој за првпат се одржа во 2010 година и веќе премина во традиција, како и останатите настани ќе дадат голем придонес кон зголемена туристичка понуда и ќе дадат еден препознатлив белег на општината и регионот.

Бр.07-2536/1
26.12.2012 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за активностите на Општина Берово
во областа на туризмот за 2013 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2013 година, бр.07-2537/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/21
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Берово за 2013 година
во областа на туризмот

Г2 Поттикнување на развојот во туризмот

Вовед

Развојот на туризмот претставува организирана дејност на заедницата при што се преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив развој. Програмата за поттикнување на туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив развој на туризмот со одржлив економски пораст, кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на туризмот и воедно живот за сите во заедницата. Со стратешкото планирање на развојот на туризмот на Општина Берово, локалната заедница врши конкретен чекор кон предметување на ефектите од децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските односи, а посебно демократското вклучување на граѓанитево процесот на одлучување.

Стратешки проиритети

Програмата за поттикнување на развојот на туризмот е насочена кон активности во различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување на конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи идентификувани со Стратешките документи на општината и усвоените приоритети:

- Дефинирање на туристичкиот производ и понуда и нивна промоција и презентација,
- Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура,
- Институционално јакнење и развој на човечки ресурси,
- Утврдување на Берово како сериозна туристичка дестинација

Управување со туризмот (евиденција, регистрација и категоризација, стандардизација)

Согласно новите ингеренции на локалната самоуправа со процесот на децентрализација во областа на туризмот, во надлежност на градоначалникот е водење на регистар на приватни сместувачки капацитети од мал обем. Преку одделението за ЛЕР ќе продолжат активностите за евиденција регистрација и категоризација на сместувачките капацитети од мал обем.

Промоција на туристичката понуда

Промоција на туристичката понуда на Берово и регионот ќе се врши преку електронските и печатени медиуми, учество во радио и тв емисии, поставување на банери на туристички портали. Промоцијата ќе се врши и преку изработка на промотивни печатени материјали и учество на саеми.

Завршни одредби

Градоначалникот на Општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“

Активности	временски рок	буџет
Управување со туризам (евиденција, регистрација, категоризација, стандардизација)	јануари-декември	150.000
Промоција на туристичката понуда	февруари-декември	150.000
Вкупно:		300.000

Бр.07-2537/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година, бр.07-2538/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/22
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Надински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година

1. Се усвојува Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07- 2538/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2013 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2013 година, бр.07-2539/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/23
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програма за работа на ТППЕ-Берово за 2013 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово за 2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2539/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа
на Дом на култура „Димитар Беровски“- Берово за 2013 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“- Берово за 2013 година, бр.07-2540/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/24
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на
Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово за 2013 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“- Берово за 2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2540/1
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Здравко Паговски

Се објавува Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Здравко Паговски, бр.05-2347/3, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/25
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07) и член 6 став 2 алинеа 1 од Правилникот бр.07-833/1 од 30.04.2012 година („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.39/12), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Здравко Паговски од с.Владимирово со ЕМБГ 0509959491518 за санирање на штета од предизвикана од пожар се доделува средства во износ од 10.000,00 денари.
2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма А0 Совет на Општина подставка 412 110 постојана резерва (непредвидливи расходи).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа решение на трансакциска 200025234243214 на Стопанска банка АД Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2347/3
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Невена Тренчовска

Се објавува Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Невена Тренчовска, бр.05-2225/3, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/26
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07) и член 5 од Правилникот бр.07-833/1 од 30.04.2012 година („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.39/12), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Невена Тренчовска од с.Двориште со ЕМБГ 0105969496506 поради незавидна финансиска положба за покривање на трошоци за определени услуги се доделува средства во износ од 3.000,00 денари.

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа решение на трансакциска сметка 200002242477420 на Стопанска банка АД Скопје на име Елизабета Тренчовска.
4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2225/3
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

Се објавува Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2012 година на Национално здружение на сопственици на приватни шуми, бр.07-2370/2, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.12.2012 година.

Бр.08-2549/27
27.12.2012 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со член 17 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.33/11) Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.12.2012 година донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На „Национално здружение на сопственици на приватни шуми“ Берово за печатење на брошура „Билки и бобинки од Малешевијата“ се доделува средства во износ од 5.000,00 денари.
2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Г1 поддршка на локален економски развој подставка 463 110 трансвери до здруженија на граѓани и фондации.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа решение на трансакциска сметка 240140000882819 на УНИ Банка АД Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2370/2
26.12.2012 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председавач (најстар член)
Славчо Аждерски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07,156/09 и 47/11) и член 17 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2012 („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.33/2011), а во врска со Барањето поднесено од Даниела Маџовска од с.Владимирово на 23.11.2012 г., Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Даниела Маџовска од с.Владимирово, со ЕМБГ 0601980499506 за лекување на нејзиниот малолетен син се доделува средства во износ од 3.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи)..
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на жиро сметка 360000002641935.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2315/2
24.11.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07,156/09 и 47/11) и член 17 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2012 („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.33/2011), а во врска со Барањето поднесено од Ленка Данилова од Пехчево на 19.11.2012 г., Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Ленка Данилова од Пехчево, со ЕМБГ 1405969496503 за лекување на нејзиниот малолетен син во странство се доделува средства во износ од 3.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на жиро сметка 200002493644952 на Стопанска Банака АД Скопје на име Томе Нанковски.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2300/3
28.11.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

(„Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 и 156/09) и член 17 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2012 („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.33/2011), а во врска со Барањето поднесено од Глигор Преметарски од с.Митрашинци на 20.12.2012 г., Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Глигор Преметарски од с.Митрашинци, со ЕМБГ 2401958491508 за санирање на штета настаната од пожар се доделува средства во износ од 10.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи)..
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на жиро сметка 200001630163368 на Стопанска банка А.Д. Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2478/2
25.12.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 и 156/09) и член 17 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2012 („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.33/2011), а во врска со Барањето поднесено од Здравко Паговски од с.Владимирово на 26.11.2012 г., Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Здравко Паговски од с.Владимирово, со ЕМБГ 0509959491518 за санирање на штета настаната од пожар се доделува средства во износ од 10.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи)..
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на жиро сметка 200-0025242432-14 на Стопанска банка А.Д. Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2347/2
29.11.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Барањето поднесено од Средношколската заедница при ОСУ „Ацо Русковски-Берово, Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Средношколската заедница при ОСУ „Ацо Русковски“ Берово за организирање и реализирање на традиционалната Новогодишна забава се доделува средства во износ од 3.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Г1 подставка 464 990 разни трансвери.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа Решение на жиро сметка 702010536378714 725939-Н2.
4. Средношколската заедница при ОСУ „Ацо Русковски“ Берово се задолжува да поднесе извештај за потрошените средства до Одделението за финансиски прашања на Општина Берово.
5. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2401/4
10.12.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Барањето поднесено од ФК „Малеш 1919“-Берово г., Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На ФК „Малеш-1919“ Берово за реализација на спортските активности се доделува средства во износ од 10.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Л0 спорт и рекреација подставка 463 120 трансвери до спортски клубови.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа Решение на жиро сметка 240210001941037 УНИ банка, ЕДБ 4001009501771.
4. ФК „Малеш-1919“ Берово се задолжува да поднесе извештај за потрошените средства до Одделението за финансиски прашања на Општина Берово.
5. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2386/2
05.12.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 и 156/09,) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Барањето поднесено од Илчо Д.Поповски од с.Русиново на 28.11.2012 г., Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ

**за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година**

1. На Илчо Д.Поповски од с.Русиново, со ЕМБГ 0106971491518, за одбрана на магистерски труд „Историја на називите на земјоделските алатки и производи со говорот на Малешевијата“ на Филолошкиот факултет „Блаже Коневски“-Скопје се доделува средства во износ од 5.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа Решение на сметка 100000000063095 Буџет на РМ-Филолошки факултет „Блаже Коневски“ Скопје, сметка на буџетски корисник 1600104235 788 10, приходна шифра и програма 723019 41.
4. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2363/2
29.11.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Огласот бр.08-2426/1 од 31.10.2011 година и Записник бр.05-2462/1 од 17.12.2012 година, Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
**за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година**

1. На „Кошаркарски клуб АС“- Берово, а во врска со Огласот и Записникот за финансиска поддршка на проекти за 2012 година, се доделува средства во износ од 20.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Г1 поддршка на локален економски развој подставка 463 110 трансвери до здруженија на граѓани и фондации.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа Решение на сметка 200002007452725, Стопанска банка АД Скопје, „Кошаркарски клуб АС“- Берово.
4. „Кошаркарскиот клуб АС“- Берово се задолжува да поднесе извештај за потрошените средства од точка 1 (еден) на ова Решение до Одделението за финансиски прашања на Општина Берово.
5. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2462/3
17.12.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Оглас

бр.08-2426/1 од 31.10.2011 година и Записник бр.05-2462/1 од 17.12.2012 година, Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Здружението „Ракометна школа Малеш“-Берово, а во врска со Огласот и Записникот за финансиска поддршка на проекти на НВО секторот за 2012 година се доделува средства во износ од 30.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Г1 поддршка на локален економски развој подставка 463 110 трансвери до здруженија на граѓани и фондации.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа Решение на сметка 240210002266278 на УНИ Банка АД Скопје, Здружение „Ракометна школа Малеш“-Берово.
4. Здружението „Ракометна школа Малеш“- Берово се задолжува да поднесе извештај за потрошените средства од точка 1 (еден) на ова Решение до Одделението за финансиски прашања на Општина Берово.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2462/2
17.12.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Оглас бр.08-2426/1 од 31.10.2011 година и Записник бр.05-2462/1 од 17.12.2012 година, Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На „Национална асоцијација на сопственици на приватни шуми“- Берово, а во врска со Огласот и Записникот за финансиска поддршка на проекти на НВО секторот за 2012 година се доделува средства во износ од 10.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Г1 поддршка на локален економски развој подставка 463 110 трансвери до здруженија на граѓани и фондации.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа Решение на сметка 240 140 000 882 819 на УНИ Банка АД Скопје „Национална асоцијација на сопственици на приватни шуми Берово“.
4. „Националната асоцијација на сопственици на приватни шуми“ - Берово се задолжува да поднесе извештај за потрошените средства од точка 1 (еден) на ова Решение до Одделението за финансиски прашања на Општина Берово.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2462/4
17.12.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 и 156/09,) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Барањето поднесено од Невена Тренчовска од с.Двориште на 06.11.2012 г., Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Невена Тренчовска од с.Двориште, со ЕМБГ 0105969496506, поради незавидна финансиска положба, за покривање на трошоци за определени услуги се доделува средства во износ од 10.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа Решение на жиро сметка 200002242477420 на Стопанска банка АД Скопје на име Елизабета Тренчовска.
4. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2225/2
12.11.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 31 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 и 156/09,) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Барањето поднесено од Фабијан Дестанов од Берово на 08.11.2012 г., Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2012 година

1. На Фабијан Дестанов од Берово, со ЕМБГ 2105986493011 за болничко лекување во ЈЗУ ОРЛ Штип се доделува средства во износ од 1.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2012 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи)..
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа Решение на жиро сметка 250-0060004253-49 на Шпаркасе банка Македонија.
4. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2256/2
12.11.2012 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.